

Македонски Телеком АД

Македонски Телеком АД - Скопје

ПОНУДА

ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

Македонски Телеком АД - Скопје
Жиро сметка 200000025661051 и ЕДБ МК 4030997339640, Депонент Банка: Стопанска Банка АД, Скопје
Кеј 13 Ноември, бр.6
1000 Скопје

СОДРЖИНА

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА..... | 3 |
| 2 ГЕОГРАФСКИ МОДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП..... | 4 |
| 3 БАРАЊЕ ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ УСЛУГА..... | 7 |
| 4 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ УСЛУГА..... | 8 |
| 5 ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ..... | 9 |
| 6 НАДОМЕСТОЦИ, ФАКТУРИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ | 10 |
| 7 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА | 10 |
| 8 ПРИГОВОР ПО ФАКТУРА..... | 11 |
| 9 КОНТАКТ ЗА ИНФОРМАЦИИ..... | 12 |
| 10 КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА..... | 12 |
| 11 ПРЕЧКИ ВО УСЛУГИТЕ | 12 |
| 12 ИЗМЕНА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ | 13 |
| 13 СКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА | 13 |
| 14 РАСКИНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА | 14 |
| 15 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА..... | 14 |
| 16 ИЗМЕНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА И НИВНА ПРИМЕНА | 15 |
| 17 КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ И ДОГОВОРНИ КАЗНИ | 15 |
| ПРИЛОГ 1 : ДЕФИНИЦИИ | 17 |
| ПРИЛОГ 2-1. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 2 | 20 |
| ПРИЛОГ 2-2. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 3 | 25 |
| ПРИЛОГ 2-3. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 4 | 34 |
| ПРИЛОГ 3: ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА | 36 |
| ПРИЛОГ 4 : БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ (АДСЛ) УСЛУГА | 37 |
| ПРИЛОГ 5 : БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАПЕН ЛИНК ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И КОЛОКАЦИЈА | 38 |
| ПРИЛОГ 6 : КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НА МКТ | 39 |
| ПРИЛОГ 7 : НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП..... | 40 |
| ДОДАТОК НА ПРИЛОГОТ 7 : ВРЕМЕНИ ПОНУДИ | 46 |
| ПРИЛОГ 8 :ПРИЈАВА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕЧКИ | 47 |
| ДОДАТОК НА ПРИЛОГОТ 8 : ПРИЈАВА НА ПРЕЧКИ / ИЗВЕШТАЈ ОД ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕЧКА..... | 48 |
| ПРИЛОГ 9 :СЕРВИСНИ ПАКЕТИ ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖНА АДСЛ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА | 50 |
| ПРИЛОГ 10 : ТЕСТИРАНА КОРИСНИЧКА ОПРЕМА(СРЕ)..... | 51 |

1 ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА

1.1 Согласно одредбите од Правилникот за обезбедување на битстрим (bitstream) пристап и препродажба на битстрим услуга – Македонски Телеком АД Скопје, (во понатамошниот текст: МКТ) ја подготви оваа понуда со која се утврдуваат условите и цените за услуги за обезбедување на на битстрим (bitstream) пристап и препродажба на битстрим услуга, со што ќе се овозможи нивно користење од страна на други оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги.

1.2 Според Член 25 од Правилникот за обезбедување на битстрим (bitstream) пристап и препродажба на битстрим услуга и согласно Член 146 став (1) од Законот за електронски комуникации, МКТ е дефиниран како оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги и како таков треба да достави Понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга до Агенцијата на одобрување.

Стандардната понуда е утврдена од страна на МКТ во согласност со прописите кои ја утврдуваат областа на електронските комуникации. Услугата за големопродажба на широкопојасен пристап за интернет услуга се темели на АДСЛ технологија во пристапниот дел и ИП во транспортниот дел. Услугата за големопродажба на широкопојасен пристап за ВоИП и ИПТВ услуга се темели на АДСЛ технологија во пристапниот дел и ИП мрежа во транспортниот дел.

1.3 Битстрим пристапот во себе содржи Големопродажна битстрим услуга (Услуга за АДСЛ пристап), како брз пристапен линк до просториите на крајниот корисник обезбеден од МКТ, со асиметрични капацитет за пренос за бродбенд услуги во двете насоки овозможувајќи им на Партнерите да понудат свои услуги на крајните корисници. Партнерите имаат можност да ги издвојат своите услуги со менување на техничките карактеристики со користење на нивната сопствена мрежа. Битстрим пристапот е големопродажна услуга кој се состои од Големопродажна битстрим услуга (Услуга за АДСЛ пристап) и битстрим пристапен линк (за ниво 2 и 3) за поврзување на Мрежата на МКТ со Мрежата на Партнерот.

1.4 Спецификација и технички карактеристики за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, е дадена во Прилог 2. како составен дел на оваа Понуда.

1.5 МКТ обезбедува битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во рамки на своите постоечки слободни телекомуникациски капацитети. Во таа смисла МКТ не е должен да ги менува постоечките телекомуникациски капацитети и/или да гради дополнителни или да вложува во нови телекомуникациски капацитети со цел обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на барање на Барателот. Доколку се достави барање до МКТ за кое нема постоечки слободни телекомуникациски капацитети, а Барателот инсистира на реализација на барањето, МКТ може да го разгледа барањето при што Барателот ќе биде обврзан да плати надомест за покривање на соодветните трошоци за дополнителната инвестиција, во кој ќе се вклучи и разумна стапка на поврат на капиталот.

1.5.1 Со цел овозможување на пристап до мрежата на МКТ од страна на Операторот- корисник како и пренос на податоци до крајниот корисник помеѓу соодветниот ДСЛАМ кој припаѓа на мрежата на МКТ преку Точката на присуство (PoP) на Операторот-корисник, односно точката на поврзување и завршната точка на локацијата на Операторот- корисник, МКТ ги обезбедува следните услуги во согласност со постоечките технички можности на платформата на МКТ:

a) воспоставување на пристап: МКТ за Операторот- корисник ќе овозможи еден или повеќе битстрим пристапни линкови до мрежната платформа на МКТ на локациите на точките на присуство на МКТ за интернет, ВоИП и ИПТВ услуги.

б) пренос на податоци за интернет услуга: МКТ врши пренос на податоците до крајниот корисник од соодветниот ДСЛАМ од мрежата на МКТ преку пристапна мрежна точка до завршната мрежна точка. Во делокругот на големопродажната битстрим услуга, преносот на податоци е достапен за Операторот- корисник во една од неколкуте различни брзини кои се идентични со малопродажната понуда на МКТ, за кои се предвидени цени утврдени во важечкиот ценовник на МКТ. Пристапните брзини понудени во делокругот на големопродажната битстрим услуга утврдени се во Прилог 3.

в) пренос на податоците за ВоИП и ИПТВ услугите: МКТ врши пренос на податоците до крајните корисници од соодветниот ДСЛАМ кој припаѓа на мрежата на МКТ до завршната точка преку соодветниот битстрим пристапен линк на локација на Операторот – корисник и во обратен правец.

1.6 Оваа Понуда ги содржи основните параметри на квалитет за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, при што МКТ и Партнерот склучуваат индивидуални договори за користење на Големопродажна битстрим услуга (Услуга за АДСЛ пристап) кои се составен дел Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, согласно одредбите на оваа Понуда.

Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга ќе биде склучен според оваа

Понуда, како и сите нејзини прилози кои се составен дел од неа.

1.7 Во зависност од развојот на АДСЛ технологијата (или пак ДСЛ технологијата), оваа Понуда ќе биде изменета на начин што ќе биде применлива и за новите АДСЛ (ДСЛ) технологии, под услов таквата технологија да биде тестирана во мрежата на Македонски Телеком АД.

2 ГЕОГРАФСКИ МОДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП

2.1 Локации на Точки на Присуство на МКТ за потребите за обезбедување на битстрим пристап, за ниво 2

2.1.1 Македонски Телеком АД - Скопје обезбедува Мрежни Пристапни Точки за потребите на обезбедување на битстрим пристап на следните локации:


| | PoP, Точка на присуство | BRAS | DSLAM | MDF |
|----|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ТК Центар1, Николов бб | Орце | Буњаковец, Водно, Козле (Alcatel), Момин Поток, Пржино, Центар | |
| 2 | ТК Центар2, Николов бб | | | |
| 3 | Карпош, Никола Русински бб | KR-BRA-01 | Карпош, Козле | Карпош, Козле |
| 4 | Ѓорче Петров, Партизанска 16б | GP-BRA-1 | Бојане, Буковиќ, Волково, Глумово, Даме Груев, Ѓорче Петров, Козле (Alcatel), Радуша, Расче, Сарај, Свиларе | Бојане, Буковиќ, Волково, Ѓорче Петров, Козле (Alcatel), Радуша, Расче, Сарај, Свиларе |
| 5 | Кисела Вода, Ковачевиќ бб | Sava KV-BRA-01 | Водно (Alcatel), Кисела Вода, Ракотинци, Соње | Водно (Alcatel), Долно Количани, Драчево, Зелениково, Кисела Вода, Маркова Сушица, Ракотинци, Соње, Студеничани |
| 6 | Лисиче, бб | B.C.Бато LI-BRA-1 | Батинци, Ново Лисиче, Пинтија | Батинци, Ново Лисиче, Пинтија |
| 7 | Ченто, бб | Маџари CT-BR -1 | Арачиново, Гаража, Илинден -Ченто, Јурумлери, Катланово, Коњари, Миладиновци, Петровец, Стаковци, Трубарево, Црешево, Ченто | Автокоманда, Арачиново, Гаража, Илинден -Ченто, Јурумлери, атланово, Коњари, Маџари, Миладиновци, Петровец, Стаковци, Трубарево, Црешево, Ченто |
| 8 | Чаир, Кенеди бб | Цон CA-BRA-1 CA-BRA-2 | Бутел, Визбегово, Кучевиште, Љубанци, Радишани, Чаир | Бутел, Визбегово, Кучевиште, Љубанци, Радишани, Чаир |
| 9 | Охрид, Просветители бб | Мак. OH-BRA-01 | Аеродром, Белчишта, Велгошти, Воска, Издеглавје, Илинден-Охрид, Лескоец, Љубаништа, Новак, Охрид, Папрадник, Пештани, Св. Стефан, Требеништа | Белчишта, Велгошти, Воска, Издеглавје, Илинден-Охрид, Лескоец, Љубаништа, Новак, Охрид, Папрадник, Пештани, Св. Стефан, Требеништа |
| 10 | Струга, ЈНА 1 | STLBR01 | Вевчани, Велешта, Враништа, Делогојда, Јабланица, Лабуништа, Мислешево, Нерези, Октиси, Радожда, Радолишта, Струга, Кафасан | Вевчани, Велешта, Враништа, Делогојда, Јабланица, Лабуништа, Мислешево, Нерези, Октиси, Радожда, Радолишта, Струга |
| 11 | Битола, Рувелтова бб | BI-BRA-25 | Бач, Битола Хост, БЛР, Буковски Ливади, Горно Оризари, Граешница, Дедебалци, Демир Хисар, Дихово, Добрушево, Долно Оризари, Единаковци, Жван, Ивањевци, Кајнакот, Карпош, Кравари, Кременица, Кукуречани, Лопатица, Мецитлија, Mogila, Новаци, Обедник, Породин, Смилево, Сопотница, Тепсија, Цапари | Бач, Битола Хост, БЛР, Буковски Ливади, Горно Оризари, Граешница, Дедебалци, Демир Хисар, Дихово, Добрушево, Долно Оризари, Единаковци, Жван, Ивањевци, Кајнакот, Карпош, Кременица, Кукуречани, Лопатица, Mogila, Новаци, Обедник, Породин, Смилево, Сопотница, Тепсија, Цапари |

| | | | Понуда за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Ресен, Тасе Милошески 10 | | Асамати, Јанковец, Кажани, Крани, Љубојно, Прентов Мост, Ресен, Стење, Царев Двор |
| 13 | Прилеп, Ѓорче Петров бб | PPLBR01 | Прилеп, 11ти Октомври, Алданци, Бончејца, Вогјани, Вранче, Дебреште, Долнени, Дупјанчани, Ерековци, Житоше, Коњари, Кривогаштани, Крушево, Кузман Јосифовски-Питу, Лагово, Лажани, Ропотово, Тополчани, Точила, Црнилиште |
| 14 | Гостивар, Илинденска 35 | GOLBR01 | Беловиште, Блато, Врапчиште, Гостивар, Градец, Дебар, Дебреше, Долна Бањица, Долна Ѓоновица, Жировница, Здуње, Косоврасти, Лазарополе, Лењуново, Маврови Анови, Маврово, Могорче, Неготино- Гостивар, Ростуше, Скудриње, Србиново, Чајле, Чегране, Шеста зона |
| 15 | Тетово, Илинденска бб | TE-BRA-01 TE-BRA-02 | Блок 70, Брвеница, Вратница, Голема Речица, Групчин, Дреноец, Желино, Жеровјане, Јажинце, Јегуновце, Камењане, Лавце, Мала Речица, Палатица, Палчиште, Пирок, Попова Шапка, Теарце, Тетово, Челопек, Цепчиште, Шемшево, Шипковица |
| 16 | Кичево, Маршал Тито 40 | KI-BRA-01 | Арангел, Дворци, Длапкин Дол, Другово, Зајас, Извор, Кичево, Козице, Македонски Брод, Раштански Пат, Самоков, Стрелци, Челопеци |
| 17 | Куманово, 11 Октомври бб | KU-LBR-01 KU-LBR-2 | Агино Село, Ваксинце, Деве Баир, Долно Коњаре, Зелен Рид, Карпош- Куманово, Кетеново, Клечовце, Кратово, Куманово, Лопате, Матејче, Младо Нагоричане, Мојдивњак, Оризаре-Куманово, Петралица, Пчиња, Ранковце, Романовце, Старо Нагоричане, Страцин, Табановце, Тоде Мендол, Черкезе |
| 18 | Крива Паланка, Маршал Тито 148 | | Жидилово, Крива Паланка |
| 19 | Кочани, Тито бб | Маршал KO-BRA-1 | Блатец, Будинарци, Виница, Делчево, Драгобаште, Драчевиќ, Звегор, Злетово, Зрновци, Истибање, Кочани, Македонска Каменица, Облешево, Оризари, Пробиштип, Соколарци, Тработивиште, Усова Чешма, Чешиново |
| 20 | Штип, К.Ј.Питу бб | ST-BRA-01 | Амзабегово, Баби, Горобинци, Драгоево, Ерцелија, Кааорман, Карбинци, Лозово, Немањица, Подлог, Свети Николе, Селце, Три Чешми, Штип, Штип (РЦУ-1) |

МКТ– Партнер

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Понуда за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга | |
| 21 | Радовиш, 8ми Септември бб | | Бучим, Воиславци, Дедино, Ињево, Конче, Подареш, Радовиш | Бучим, Воиславци, Дедино, Ињево, Конче, Подареш, Радовиш |
| 22 | Велес, Благој Ѓорев бб | VE-LBR-01 | Башино село, Богомила, Велес Хост, Горно Оризари, Градско, Извор, Караслари, Лозово, Мелница, Тунел, Чашка | Башино село, Богомила, Велес Хост, Горно Оризари, Градско, Извор, Караслари, Лозово, Мелница, Тунел, Чашка |
| 23 | Кавадарци, Илинденска 20 | KA-BRA-1 | Возарци, Демир Капија, Кавадарци, Корешница, Криволак, Марена, Неготино-Кавадарци, Пепелиште, Росоман, Сирково, Тремник | Возарци, Демир Капија, Кавадарци, Корешница, Криволак, Марена, Неготино-Кавадарци, Пепелиште, Росоман, Сирково, Тремник |
| 24 | Струмица, Балканска бб | SR-BRA-01 | Балинци, Банско, Босилово, Валандово, Василево, Вељуса, Владевци, Добрашинци, Дражево, Иловица, Јосифово, Костурино, Мокриево, Муртино, Ново Коњарево, Ново Село, Петралинци, Попчево, Просениково, Радичево, Струмица, Сушица, Турново, Чалакли | Балинци, Банско, Босилово, Валандово, Василево, Вељуса, Владевци, Добрашинци, Дражево, Иловица, Јосифово, Костурино, Мокриево, Муртино, Ново Коњарево, Ново Село, Петралинци, Попчево, Просениково, Радичево, Струмица, Сушица, Турново, Чалакли |
| 25 | Гевгелија, Маршал Тито 18 | | Богданци, Гевгелија, Границен Премин, Мираџици, Негорци, Нов Дојран, Стар Дојран, Стојаково, Фурка | Богданци, Гевгелија, Границен Премин, Мираџици, Негорци, Нов Дојран, Стар Дојран, Стојаково, Фурка |
| 26 | Неготино ТК центар | NE-BRA-01 | Демир Капија, Марена, Неготино-Кавадарци, Пепелиште, Тремник, Корешница, Криволак | Демир Капија, Марена, Неготино-Кавадарци, Пепелиште, Тремник, Корешница, Криволак |
| 27 | Драчево ТК Центар | DR-BRA-01 | Долно Количани, Драчево, Зелениково, Маркова Сушица, Студеничани | Долно Количани, Драчево, Зелениково, Маркова Сушица, Студеничани |
| 28 | Берово | | Берово, Пехчево, Русиново, владимирово | Берово, Пехчево, Русиново, владимирово |
| 29 | Автокоманда | | Автокоманда | Автокоманда |
| 30 | Транспортен Центар Скопје | | Транспортен Центар Скопје | Транспортен Центар Скопје |

2.1.2 Географски приказ на Мрежни Пристапни Точки на кои МКТ обезбедува битстрим пристап, за ниво 2:



2.2 Локации на Точки на Присуство на МКТ за потребите за обезбедување на битстрим пристап, за ниво 3 и 4

Македонски Телеком АД - Скопје обезбедува Мрежни Пристапни Точки за потребите на обезбедување на битстрим пристап на ниво 3 на следните локации:

| | PoP, Точка на присуство | BRAS | DSLAM | MDF |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ТК Центар1, Орце Николов бб | (Cisco 1002) | Национално покривање. | Национално покривање. |
| 2 | ТК Центар2, Орце Николов бб | | | |

Македонски Телеком АД - Скопје обезбедува Мрежни Пристапни Точки за потребите на обезбедување на битстрим пристап на ниво 4 на истите локации како и за ниво 3.

3 БАРАЊЕ ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ УСЛУГА

3.1 Барање за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга (или Услуга за АДСЛ пристап) (во понатамошниот текст: Барање) Барателот го поднесува до МКТ со образец утврден во Прилогот 4. на оваа Понуда. Барателот треба да го достави барањето до МКТ во печатена и во електронска форма на поштенските и e-mail адреси наведени во Прилогот 6. (Контакт податоци на МКТ) најкасно до 16 часот во работни денови.

3.2 Во случај на поднесување на некомплетно барање, МКТ ќе побара Барателот да го комплетира барањето. За датум на поднесување на комплетно барање се смета датумот кога барањето со целосно вклучени комплетирани податоци е примено во МКТ.

3.3 Во рок од 5 дена од датум на прием на Барањето, МКТ ќе го извести Барателот за постоење на соодветни технички услови за обезбедување на бараната Големопродажна битстрим услуга наведена во Барањето. Соодветните технички услови кои мора да бидат исполнети за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга се дефинирани во следниот член 3.1.1

3.1.1 Соодветни технички услови

3.1.1.1 Соодветните технички услови за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга подразбира постоење на капацитети во пристапната мрежа на МКТ - (DSLAM) и агрегациските системи (Точка на присуство - MPoP) во зависност од начинот на реализација на поврзувањето (1GB или 10GB), како и исполнување од страна на Барателот на соодветни услови за обезбедување, работа и одржување на Големопродажната битстрим услуга (соодветна Претплатничка инсталација и сл.) утврдени во Прилог 2. (Опис на услугата) од оваа Понуда.

3.1.1.1.1 МКТ ги обезбедува следните пристапни линиски брзини:

Табела 3.1.1.1.1

| Пристапна брзина downlink\uplink |
|-------------------------------------|
| 2048/512 Kbps |
| 4096/768 Kbps |
| 6144/768 Kbps |
| 8192/1024 Kbps |
| 10240/1024 Kbps |
| 12288/1024 Kbps |
| 14336/1024 Kbps |
| 16384/1024 Kbps |

3.1.1.2 По приемот на Барањето за користење на Големопродажна битстрим услуга, МКТ ќе испита дали се исполнети следните услови:

- а)** постоечките обврски (долгови) на Претплатникот кон МКТ се исполнети, доколку Претплатникот има важечки Претплатнички договор;
- б)** Претплатникот не е поврзан директно на локална централа или оддалечен степен преку дигитален или аналоген линиски мултиплексер;
- в)** телефонска линија за која што се бара големопродажна битстрим услуга не е примарна ИСДН линија;
- г)** мрежна завршна точка не е обезбедена со фиксен радио пристап (на пр. GSM-RLL);
- д)** телефонскиот број не е доделен на јавната говорница;
- ѓ)** за телефонскиот број има техничка можност за обезбедување на битстрим услуга;
- е)** избраната терминална опрема (CPE) е од листата на тестирана опрема во мрежата на МКТ

3.1.2 Одбивање на барањата за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга

3.1.2.1 МКТ има право да го одбие барањето и/или да се откаже од давање на Големопродажна битстрим услуга на Барателот во следните случаи:

1. Ако барањето не е поднесено во согласност со оваа понуда, односно не одговара на образецот дефиниран во Прилог 4. на оваа Понуда.
2. Ако на побараната локација не се исполнети соодветни технички услови од член 3.1.1 на оваа понуда.

4 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ УСЛУГА

4.1 Доколку се исполнети соодветните технички услови од член 3.1.1 на оваа Понуда МКТ ќе го прифати Барањето на Барателот за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга и ќе подготви и достави до Барателот предлог за индивидуален договор за битстрим услуга.

4.2 При реализација на Големопродажна битстрим услуга МКТ ќе го почитува редоследот на склучени Индивидуални договори.

4.3 МКТ го информира Партнерот во рок од 3 (три) работни дена по приемот на Барањето за користење на Големопродажна битстрим услуга, дали услугата може да биде обезбедена, а доколку е технички изводливо, по известувањето на МКТ дека услугата може да биде обезбедена, МКТ и Партнерот треба да го склучат Индивидуалниот договор за битстрим услуга во рок од 2 (два) работни дена.

4.3.1 Во информацијата за прием на Барањето МКТ го известува Партнерот за пристапната линиска

брзина на Локалната јамка на која се обезбедува Големопродажна битстрим услуга. Доколку максималната линиска пристапна брзина може да се обезбеди на одредена локална јамка е помеѓу понудените пристапни брзини во табела 3.1.1.1.1. тогаш МКТ го информира Партнерот која линиска брзина може да се обезбеди. (Доколку максималната линиска пристапна брзина е пониска од 2048/512 Kbps, Партнерот се информира, но истата останува во Барањето за услуга). Партнерот повторно ќе поднесе Барањето за користење на Големопродажна битстрим услуга со брзината која може да му се обезбеди, а Индивидуалниот договор за битстрим услуга ќе се склучи во определениот рок од 2 (два) дена каде ќе стои за која линиска брзина се склучува договорот.

4.4 МКТ ја инсталира и започнува со давање на услугата во рок од 10 (десет) работни дена, по склучувањето на Индивидуалниот договор за битстрим услуга. МКТ ќе му испрати потврда на Партнерот дека услугата е обезбедена со испраќање на Формуларот за обезбедена големопродажна битстрим услуга, кој ќе биде дефиниран во Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, како и роковите за неговото доставување.

4.4.1 Времето за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга (време на инсталација, по склучување на Индивидуалниот договор) за претплатници на Операторот-корисник треба да биде споредливо со времето на обезбедување на услугата за претплатници на МКТ, во рамки на отстапувања од најмногу 10% за било која страна. МКТ ќе води евидентија за времето на обезбедување на Големопродажна битстрим услуга, како за своите така и за Претплатниците на Операторот-корисник. Според Правилникот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, МКТ извршените мерења ќе ги доставува до Агенцијата за електронски комуникации на годишна основа.

4.5 На локацијата за приклучок одредена со Договорот, Партнерот е должен на свој трошок да осигура и одговара за користење на простор за обезбедување и инсталација на телекомуникациските капацитети, соодветна терминална опрема, напојување потребно за нејзината инсталација, работа и одржување, по потреба израмнување на потенцијалите вклучувајќи заземување согласно важечките прописи, како и соодветна Претплатничка инсталација од местото на Мрежната Завршна Точка. Терминалната опрема и Претплатничката инсталација мора да бидат во согласност со важечките прописи и да бидат атестиирани. Описот на овие услови ќе биде составен дел од Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

4.6 Барателот на свој трошок ќе му овозможи на МКТ пристап до објектот на локацијата на обезбедување во мерка во која е тоа потребно за спроведување на работи на испитување, инсталирање и одржување на Големопродажна битстрим услуга.

4.7 МКТ обезбедува самостојна Големопродажна битстрим услуга (Самостоен големопродажен широкопојасен пристап – Stand-alone Wholesale Bitstream Access), за обезбедување на големопродажни широкопојасни комуникациски услуги (broadband), при што МКТ нема да ги користи фреквенциите од понискиот фреквентен опсег со кои се обезбедуваат услуги за јавна фиксна телефонија, а претплатниците на МКТ нема да имаат обврска да склучат или да ги продолжат своите претплатнички договори за јавни фиксни телефонски услуги. Со самостојна Големопродажна битстрим услуга, локалната јамка се користи само од страна на Операторот-корисник (МКТ не обезбедува услуги за Претплатниците на предметната Локална Јамка), а со тоа Операторот-корисник ги поднесува и трошоците за одржување на локалната јамка.

4.8 Големопродажната битстрим услуга му обезбедува на Операторот-корисник битстрим пристап за неговите Претплатници преку користење на мрежните ресурси на Македонски Телеком АД, така што Операторот-корисник може да си ги дефинира своите продукти наменети за Претплатници со комбинирање на пристапот, сообраќајот, опремата на страната на Претплатникот и слично.

4.10 Во Големопродажната битстрим услуга не е вклучена опремата на страната на Претплатникот, како што се сплитер, модем (хардвер и софтвер) и друга опрема. Можат да се користат само АДСЛ модеми кои се тестиирани во мрежата на Македонски Телеком АД.

4.11 Страната Барател може да достави барање за изнајмување на IAD уред кој веќе е инсталiran на страната на Претплатникот преку кој на Претплатникот му се обезбедуваат телефонски услуги заедно со Барањето за обезбедување на големопродажна АДСЛ услуга. Надоместоците за изнајмување на IAD уредот се описаны во Прилог 7.

5 ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

5.1 Зависно од можноста на исполнување на соодветни технички услови од член 3.1.1 на оваа понуда, МКТ ќе ги овозможи следните дополнителни услуги со дополнителен надомест, на барање на Барателот:

- Преселба на Мрежната Завршна Точка од Големопродажната битстрим услуга, а Претплатникот останува непроменет на иста локација на обезбедување (преселба)
- Преселба на Мрежната Пристапна Точка друга географска зона, т.е. менување на локацијата на

Услугата за битстрим пристапен линк

- Промена на Претплатникот на Големопродажна битстрим услуга;

6 НАДОМЕСТОЦИ, ФАКТУРИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ

6.1 Надоместоци

6.1.1 Надоместот за услугата ќе се пресметува од страна на МКТ на месечна основа со следниот преглед на надоместоци кои треба да се наплатат за дадениот месец (или да се наплатат за периодот пред дадениот месец, а се уште не се фактурирани):

- а) Еднократни Надоместоци; и**
- б) Месечни Надоместоци.**

6.1.2 МКТ наплаќа Еднократни Надоместоци за извршеното инсталирање на Услугата. Износот на Еднократните Надоместоци е дефиниран во Прилог 7.

6.1.3 МКТ наплаќа Месечни Надоместоци за обезбедување на Услугата, од денот на обезбедување на истата, без оглед дали Барателот е спремен или не да започне со користење на Услугата. Износот на Месечните Надоместоци е дефиниран во Прилог 7.

6.2 Фактурирање

6.2.1 Фактурите за Месечните Надоместоци се испраќаат најрано на третиот работен ден од наредниот календарски месец.

Фактурите за Еднократен Надомест се испраќаат најрано на првиот работен ден кој следи по почетокот на Услугата.

6.2.2 Фактурирањето и наплатата на Претплатничките Надоместоци не се предмет на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

6.2.3 Независно од Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга Партнерот самостојно ќе:

- а) ги одредува неговите соодветни претплатнички тарифи; и**
- б) им издава сметки на своите Претплатници.**

6.3 Плаќање

6.3.1 Рок на плаќање

6.3.1.1 Износите кои се должат треба да се платат во рок од 20 (дваесет) календарски денови од приемот на фактурата преку трансфер на истите на бројот на банкарската сметка назначен на фактурата. Датумот кога износот ќе биде прокнижен на банкарската сметка на МКТ ќе се смета за датум на плаќање.

6.3.2 Задоцнето плаќање

6.3.2.1 Доколку Партнерот има обврска за плаќање и не го изврши плаќањето до крајниот рок за плаќање на фактурираниот износ, ќе се пресметува затезна камата за задоцнувањето, започнувајќи од првиот ден по истекот на рокот за плаќање, на заостаниот износ во согласност со одредбите од Законот за облигациони односи, пресметана во согласност со Законот за висината на стапката на затезна камата. Таквата камата ќе се наведе како посебна ставка во фактурата од следниот месец.

7 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

7.1 Обезбедување на банкарска гаранција

7.1.1 Предуслов за стапување во сила на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга е обезбедување на банкарска гаранција од страна на Барателот која е безусловна, неотповиклива и може веднаш да се активира – исплатива на првично барање на МКТ, како корисник, со важност за период од 1 (една) година.

Комерцијалната банка која ќе ја обезбеди банкарската гаранција треба да биде финансиска институција која работи во согласност со Законот за банка (Службен весник на РМ бр. 63/00, 103/00, 37/02, 51/03, 85/03) со седиште во Република Македонија и со "А" или повисок кредитен рејтинг (издаден од Moody's или од S&P).

Доколку нема објавено кредитен рејтинг, банкарската гаранција треба да биде издадена од следниве банки:

- а) Комерцијална банка АД Скопје;**

- б) Тутунска банка АД Скопје;
- в) Стопанска банка АД Скопје;
- г) Стопанска банка АД Битола;
- д) Охридска банка АД Охрид;
- ѓ) ПроКредит банка АД Скопје.

7.2 Одредување на износот на банкарската гаранција

7.2.1 Износот на банкарската гаранција претставува Надомест За Услуги плус ДДВ што треба да се исплати на МКТ за период од првите 2 (два) месеци од стапувањето на сила на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга до првото ревидирање на износот на банкарската гаранција.

7.3 Редовно ревидирање на износот на банкарската гаранција

7.3.1 Износот на банкарската гаранција треба да се ревидира од Партнерот на месечна основа почнувајќи од 5 (петтиот) месец по стапувањето на сила на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

7.4 Активирање на банкарска гаранција

7.4.1 МКТ корисник може да ја активира банкарската гаранција во случај на раскинување на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга доколку Партнерот не ги исполнити обврските за плаќање поврзани со раскинување на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

7.4.2 Во таков случај, МКТ може да ја активира банкарската гаранција и да го подигне износот на фактурите кои се доспеани а не се платени од Партнерот обврзана да обезбеди банкарска гаранција.

7.4.3 Доколку банкарската гаранција делумно или во целост се активира, Партнерот да обезбеди банкарска гаранција ќе ја обнови истата во рок од 15 (петнаесет) календарски денови, или ќе обезбеди нова банкарска гаранција.

8 ПРИГОВОР ПО ФАКТУРА

8.1 Поднесување на приговор по фактура

8.1.1 Приговор по фактура може да се поднесе само за формата на фактурата и за ставка(и) од фактурата.

8.1.2 Во случај ако Партнерот има некоја забелешка за форматот на поднесената фактура (датумот во насловот на фактурата, доколку фактурата не е во согласност со законот), тогаш доставува писмен приговор и ја испраќа назад оригиналната фактура на МКТ најдоцна 8 (осум) дена после денот на прием на фактурата. Во приговорот е вклучен спорниот елемент на фактурата (на пример: неточна адреса, единствен даночен број, итн.), а исто така и точни податоци.

8.1.3 Во случај ако Партнерот има некоја забелешка на подточките набројани во фактурата кои се однесуваат на тарифите (ставки, елементи од надоместокот, тарифна сума), тогаш треба да поднесе писмен приговор до МКТ во рок од 8 (осум) дена сметано од денот на приемот на фактурата при што нема да ја врати назад оригиналната фактура до МКТ. Приговорот треба да ги содржи сите подточки што Партнерот ги смета за правилни и неправилни.

8.1.4 Во случај на навремено поднесен приговор согласно претходните точките од овој член, Страните ќе ја следат следнава постапка:

По приемот на приговорот МКТ почнува да ја истражува основаноста на истиот.

Ако се покаже дека приговорот е основан, тогаш МКТ ќе ја исправи првичната фактура и така корегираната фактура ќе ја достави до Партнерот, од кога почнува да тече рокот за плаќање на фактурата.

Ако се покаже дека приговорот е неоснован, МКТ за истото ќе го извести Партнерот и тогаш Партнерот е обврзан да ја исплати првичната фактура во рамките на рокот за плаќање на фактурата.

Целата постапка за решавање на приговорот мора да заврши во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на приговорот

Доколку приговорот е доставен до МТ после истекот на 8 (осум) дена сметано од денот на приемот на фактурата, истиот ќе се отфрли како ненавремен.

8.1.5 Во врска со фактури кои се веќе платени, приговор за ставка(и) од фактурата не може да се поднесе после 12 (дванаесет) месеци по приемот на фактурата.

8.2 Обврска за плаќање во случај на приговор по фактура

8.2.1 Поднесениот приговор не дава право да се одбие плаќање на прифатениот дел од фактурата.

9 КОНТАКТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

9.1 Контакт податоците на МКТ за прашања на Барателот поврзани со условите на обезбедување на услугите на обезбедување на битстрим пристап дефинирани се во Прилог 6. на оваа Понуда.

Контактното место ќе биде достапно секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

10 КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА

10.1 Водејќи сметка за функционалната целина и сигурност при користење на мрежата на МКТ, а со цел обезбедување на квалитет на битстрим пристап и препродажбата на битстрим услугата активностите за воспоставување, одржување и сите измени на телекомуникациски капацитети за обезбедување на битстрим пристап можат да ги извршуваат исклучиво луѓе овластени од страна на МКТ.

10.2 МКТ гарантира дека работата што ќе ја извршуваат овластените лица од страна на МКТ ќе ја извршуваат согласно предходниот став на овој член, ќе биде извршен на сигурен и темелен начин почитувајќи ги сите правила и стандарди кои важат во телекомуникациската индустрија и почитувајќи ги правните прописи што се применуваат.

10.3 МКТ не сноси одговорност за нездадоволителниот квалитет на битстрим пристапот и препродажбата на битстрим услуга ако Барателот по потпишување на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, спротивно на описот на Услугата, не обезбеди потребна терминална опрема и соодветна Претплатничка инсталација.

10.4 МКТ обезбедува технички карактеристики и квалитет на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во согласност со препораките на ITU-T односно ETSI стандардите, т.е Стандардите дефинирани во Прилог 2 – Опис на услугата за битстрим пристап.

11 ПРЕЧКИ ВО УСЛУГИТЕ

11.1 Утврдувањето и отстранувањето на пречките поврзани со обезбедување на битстрим пристап се спроведува во согласност со условите дадени во Прилог 8. (Пријава и отстранување на пречки) од оваа Понуда на МКТ.

11.2 За потребите за спроведување на постапката за пријавување и отстранување на пречка, Партнерот е должен да именува одговорно контакт лице и за тоа МКТ да го извести по писмен пат.

11.3 МКТ и Партнерот ќе бидат одговорни за своите капацитети и опрема како и функционирање на услугите во состав на својот систем и се должни да превземат оправдани и неопходни чекори во оперативните постапки обезбедувајќи системот да:

- не ја загрозува сигурноста и здравјето на вработените или крајните корисници на другата страна или оние на трети страни,
- не го оштетува, не пречи и не предизвикува пад на квалитетот во работа на системот на другата и третата страна.

11.4 МКТ не одговара за било каква штета настаната заради неправилно функционирање на системот на Партнерот и/или опрема во сопственост на Партнерот, како и за било која штета за која е одговорен Партнерот и/или третата страна.

11.5 Партнерот е должен своите крајни корисници навремено да ги извести за можните пречки поврзани со обезбедување на битстрим пристапот, а кои можат да влијаат на обезбедување на одредени услуги.

11.6 Техничкото одржување на битстрим пристапот и евентуалните измени на нивните поставки (замена на неисправни делови или комплетна замена на опремата во случај на дефект) го извршува исклучително МКТ. Во техничкото одржување не се вклучени работата и резервните делови кои МКТ посебно ќе ги пресмета ако условите за работа на терминалната опрема не одговараат на оние пропишаните од страна на произведувачот (лош квалитет на ел. енергија, несоодветни температурни услови и сл.), односно ако дефектот настанал како резултат на неовластено ракување со терминалната опрема во сопственот на МКТ од страна на Партнерот или трети лица.

11.7 Партнерот се обврзува да не ја отвара, оштетува ниту на било кој начин менува терминалната опрема која е сопственост на МКТ, како и да не ја преместува од локацијата на обезбедување за која е наменета. По прекин на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга или Индивидуалниот договор за битстрим услуга од било која причина, Партнерот е должен на МКТ да му обезбеди враќање на опрема во сопственост на МКТ во исправна состојба во рок од 15 дена од прекин

на Договорот. Во спротивно, Партнерот е должен на МКТ да му ја надомести вкупната штета која би можела при тоа да настане.

11.8 Партнерот одговара за сета штета настаната заради неправилно, односно неовластено користење или злоупотреба на опремата во сопственост на МКТ која се случи при негова намера или крајна невнимателност. Партнерот се обврзува веднаш да го извести МКТ за секој недостаток, оштетување, губиток или кражба на опремата.

11.9 Во случај на планиран прекин на работа на мрежата на МКТ, МКТ на соодветен начин за истото ќе го извести Партнерот најмалку 5 работни дена пред планираниот прекин на работа на мрежата.

11.10 МКТ му одговара на Партнерот за реалната штета која би настанала при прекин или пречки во работата на битстрим пристапот од причини за кои исклучиво е одговорен МКТ согласно применливите прописи.

11.11 МКТ ќе планира и изведува работи на начин и во време со минимално влијание на услугите на Партнерот, МКТ е обврзан да побара претходна согласност за изведување на наведените работи од Партнерот. Врз основа на пишано барање, а најдоцна во рок од два работни дена од примање на барањето, Партнерот ќе издаде одобрување за изведување на планираните работи.

12 ИЗМЕНА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

12.1 МКТ го задржува правото на измени во техничките параметри на битстрим пристапот предизвикани од развојот, реконфигурација или развој на мрежата на МКТ, меѓународните стандарди и препораките и/или важечките прописи на Република Македонија.

12.2 МКТ во писмена форма ќе го извести Партнерот за измените во мрежата на МКТ кои би можеле да имаат влијание на функционирање на битстрим пристапот утврдено со Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, најмалку 3 месеци пред спроведување на овие измени. Оваа одредба не се применува во случај на претходен заеднички договор помеѓу МКТ и Партнерот, зафат со ограничено значење, делување на виша сила или одлука на надлежно регулаторно тело.

13 СКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

13.1 Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга ќе биде склучен според оваа Понуда, како и сите нејзини прилози кои се составен дел од неа. МКТ и Операторот-корисник склучуваат Индивидуални договори за битстрим услуга кои се составен дел на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, согласно одредите на оваа Понуда.

13.2 Барателот треба да биде нотифициран во Агенцијата за електронски комуникации за обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, што е предуслов за да се разгледа Барањето за битстрим пристап.

13.3 МКТ и Операторот-корисник склучуваат Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на Барање за склучување на Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

13.4 МКТ доставува одговор за комплетноста на Барањето во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на Барањето за склучување на Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. МКТ може да го одбие Барањето поради основани причини и истите треба да бидат доставени до Операторот-корисник заедно со известувањето за одбивањето.

13.5 Барањето за склучување на Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга треба да содржи најмалку:

- назив и седиште на Операторот-корисник;
- потврда за извршена регистрација на нотификација издадена од Агенцијата;
- вид на услуги кои Операторот-корисник планира да ги обезбедува преку битстрим пристап;
- адреса на Точката на присуство на Операторот-корисник, како и адреса на Точката на присуство на МКТ каде што се планира да се побара поврзување со мрежата на МКТ (битстрим пристапен линк) според табелата од точка 2 од овој Договор.
- времетраење на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга
- Предвидувања за планираниот развој за 2 (два) месеца, претставени во месечни распореди.

13.6 Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга се склучува на период не помал од 2 (две) години.

13.7 Предвидувања

Според Правилникот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Партнерот има обврска

да поднесе предвидувања за 2 (два) месеца за склучување на Општиот договор. Предвидувањата ќе бидат дефинирани во предлог текстот на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, а истите можат да содржат планиран развој на операторот-корисник за една година, претставен во месечни распореди, со цел МКТ да може да ги исполни барањата на Партнерот на подолг период.

МКТ гарантира исполнување на предводените количини само според доставените Предвидувања на периодот на кој се доставени, се разбира доколку истите се прифатени од страна на МКТ во преговорите на склучувањето на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга или во неговото понатамошно ажурирање.

Доколку доставените планирања од страна на операторот-корисник не бидат исполнети по вина на операторот-корисник, МКТ има право да побара оштета од операторот-корисник и наплата на сите настанати дополнителни трошоци кои се појавиле поради измени во мрежата на МКТ за потребите на обезбедување на битстрим пристап на операторот-корисник.

14 РАСКИНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

14.1 Начини на раскинување

14.1.1 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга може да се раскине на следните начини:

- а)** по пат на редовно раскинување, на датумот на истекот на периодот наведен во известувањето за раскинување;
- б)** по пат на вонредно раскинување кое стапува на сила веднаш;
- в)** по пат на меѓусебна спогодба;
- г)** по истекот на дефинираната важност, освен ако Страните не се договорат поинаку;
- д)** по пат на ликвидирање на било која Страна без правен наследник;
- е)** доколку МКТ не е повеќе оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар – за продажба на производи и услуги на големо број 12 – Пристап до услуги за широк опсег и било која Страна не сака да го одржи Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во форма изменета и дополнета согласно оваа понуда;
- ж)** во случај на виша сила во траење од повеќе од 3 (три) месеци.

14.2 Редовно раскинување

14.2.1 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга може да се раскине по пат на писмено известување доставено до другата Страна.

14.3 Вонредно раскинување

14.3.1 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга може да го раскине било која Страна по пат на вонредно раскинување во следните случаи:

- а)** постапка за ликвидација или стечај е започната против другата Страна; или
- б)** другата Страна повеќе нема (го губи) право за користење на Електронска Комуникациска Мрежа; или
- в)** другата Страна не ја исполнила својата обврска за плаќање која произлегува од Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и засегнатата Страна побарала Страната која направила прекршок да престане со прекршувањето на договорот во рок од 30 (триесет) календарски денови, со потсетување на правните последици, и другата Страна не го направила истото; или
- г)** во тек на ревидирање или обновување на банкарската гаранција се утврди дека Партнерот треба да го измени или обнови износот на банкарската гаранција и Партнерот не ја исполни својата обврска да ја измени или обнови банкарската гаранција во период од 30 (триесет) календарски денови од дадениот краен рок; или

14.4 Меѓусебна спогодба

14.4.1 Страните можат во било кое време да го раскинат Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со меѓусебна спогодба во писмена форма.

15 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

15.1 Било која од Страните може да иницира измени на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со меѓусебна спогодба.

15.2 Доколку настане измена на Понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со

одобрувањето од страна на Агенцијата за електронски комуникации, Македонски Телеком АД ја објавува на својата веб страна во рок од 5 дена од приемот на одобрувањето и истата се применува првиот ден од наредниот месец по објавувањето.

15.3 Партнерот ќе биде известен 15 дена после објавувањето на Понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со предлог Анекс на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Партнерот доколку не ги прифаќа измените предложени во Анексот на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга може во рок од 15 дена од денот на приемот да побара раскинување на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Доколку во рок од 15 дена Партнерот не одговори дека не ја прифаќа измената на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, предложениот Анекс се смета за прифатен.

16 ИЗМЕНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО ОПШТИОТ ДОГОВОР ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА И НИВНА ПРИМЕНА

16.1 Македонски Телеком АД ја известува Агенцијата за електронски комуникации за промена на надоместоците од Прилог 5 со доставување на предлог Анекс на Прилог 5 од оваа Понуда, најмалку 7 дена пред известувањето на Партнерите со кои има склучено Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Предложената промена на надоместоците мора да биде во согласност со Член 8 став 3 од Правилникот.

16.2 Партнерот ќе биде известен најрано 7 дена после известувањето на Агенцијата за електронски комуникации за промена на надоместоците. Партнерот доколку не ги прифаќа измените предложени во Анексот на Прилог 5 на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, може во рок од 15 дена од денот на приемот да побара раскинување на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Доколку во рок од 15 дена Партнерот не одговори дека не ги прифаќа измените предложени во Анексот на Прилог 5 на Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, предложениот Анекс се смета за прифатен.

16.3 За да нема забуни во толкувањето на роковите, измената на надоместоците во Прилог 5 од оваа Понуда се применува првиот ден од наредниот месец по истекот на 7 (седумте) дена од известувањето на Агенцијата за електронски комуникации за измена на надоместоците во Прилог 5 од Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

17 КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ И ДОГОВОРНИ КАЗНИ

17.1 Општиот Договор битстрим пристап треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога Партнерот не се придржува кон договорните услови дефинирани во истиот. Договорната казна не може да изнесува помалку од плаќањето на сите предвидени надоместоци во склучениот Договорот за период на траењето на самиот Договор.

17.2 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога Партнерот се откажал од Барање за Големопродажна битстрим услуга или Барање за битстрим пристапен линк во времето на имплементацијата на барањето. Договорната казна не може да изнесува помалку од плаќањето на сите направени трошоци од страна на МКТ за имплементацијата на Барањето.

17.2 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога Партнерот го откажал предвереме склучениот Индивидуален договор за Големопродажна битстрим услуга. Договорната казна ќе биде дефинирана како еднократен надомест и вклучена во Општиот договор за Големопродажна битстрим услуга.

17.3 Општиот Договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога МКТ не се придржува кон предвидените рокови за обезбедување на Големопродажна битстрим услуга дефинирани во Член 4 од оваа Понуда. Договорната казна треба да ја покрие штетата што му е нанесена на Операторот-корисник предизвикана од задоцнетата реализација или изгубената добивка од услугите преку битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга за определениот период. . Оваа одредба има важност само во случај кога е испочитувана процедурата за поднесување на Барање за битстрим пристап и е склучен Индивидуален договор за битстрим услуга.

17.4 МКТ е одговорен само доколку задоцнувањето е предизвикано по негова грешка и МКТ ќе биде ослободен од обврската за плаќање на договорна казна, ако може да докаже дека направил напор да го избегне задоцнувањето како што може да се очекува во такви ситуации.

17.5 МКТ не е одговорен за извршување на работата со задоцнување доколку истото е предизвикано

од задоцнување за кое е одговорен Операторот-корисник. Во таков случај, МКТ може да определи нов рок за извршување на неговите договорни обврски во однос на задоцнувањето предизвикано од Операторот-корисник и нема да плаќа пенал до новиот рок.

18 ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

18.1 Примена на новите надоместоци за ниво 4

18.1.1 Новите одобрени надоместоци за препродажба на битстрим услуги - ниво 4 Партнерот ќе може да ги применува од моментот кога ќе побара да ја миграира цела негова база на Претплатници и истите ќе важат исто така за целата база на неговите Претплатници. Претходно одобрените надоместоци за препродажба на битстрим услуги - ниво 4 ќе важат се до барањето на Партнерот за миграција на неговата база на Претплатници, а во текот на миграцијата нема да може да се приклучуваат нови Претплатници.

18.2 Примена на еднократните надоместоци

18.2.1 Еднократен надомест за поставување на профил на Оператор-корисник нема да се применува за веќе постоечки Оператори-корисници кои имаат склучено Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга,

18.2.2 Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга и Еднократен надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга нема да се применуваат за Претплатници на Операторот-корисник за кои постои склучен Индивидуален договор за битстрим пристап.

ПРИЛОГ 1 : ДЕФИНИЦИИ

1. Дефиниции

Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга значи договор потписан од Страните, кој ги вклучува задолжителните елементи од содржината на Понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга дефинирани во Законот за Електронските Комуникации (ЗЕК), и Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и неопходните услови потребни за нивна имплементација, кои ќе бидат взајемно применети од Страните.

Индивидуален договор за битстрим услуга е договор склучен помеѓу Страните за користење на поединечна големопродажна битстрим (АДСЛ) услуга, како брз пристапен линк до просториите на Претплатникот.

Договор е Општ договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга или Индивидуален договор за битстрим услуга.

Македонски Телеком АД - Скопје” или МКТ значи Акционерско Друштво за електронски комуникации „Македонски Телеком” (Скопје, Орце Николов б.б.).

Партнер е оператор на јавна комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга во согласност со Законот за електронските комуникации и Правилникот за обезбедување битстрим пристап и препродажба на битстрим пристап.

Оператор-корисник или **Барател** е оператор на јавна комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга кој бара битстрим пристап од МКТ.

Страна значи или Македонски Телеком АД или Партнерот, во зависност од контекстот „Страни” значи Македонски Телеком АД и Партнерот заедно.

Електронска Комуникациска Мрежа значи преносен систем и таму каде што е применливо и комутациска или насочувачка опрема и други средства кои што овозможуваат пренос на сигнали преку жичени, радиобранови, оптички или други електромагнетни средства, вклучувајќи сателитски мрежи, фиксни (со комутација на кола или комутација на пакети, вклучувајќи и Интернет) и мобилни земски мрежи, електроенергетски кабелски системи, доколку се користат за пренос на комуникациски сигнали, радиодифузни мрежи и кабелски телевизиски мрежи, независно од видот на информациите што се пренесуваат.

Јавна Комуникациска Мрежа значи Електронска Комуникациска Мрежа што се користи целосно или првенствено за обезбедување на Електронски Комуникациски Услуги достапни на јавноста.

Мрежа значи Фиксна Мрежа на Македонски Телеком АД и Јавна Комуникациска Мрежа на Партнерот.

Точка На Присуство значи Точка На Присуство На Партнерот или Точка На Присуство На Македонски Телеком АД.

Географска Локација На Точка На Присуство значи адресата која ја одредува физичката локација на Точката На Присуство.

Точка На Присуство На Партнерот значи приклучна точка на Партнерот определена за пристап, која Партнерот ќе ја поврзе со соодветната Мрежна Пристапна Точка.

Точка На Присуство На Македонски Телеком АД значи Точка На Присуство На Македонски Телеком АД.

Мрежна Завршна Точка значи мрежна завршна точка која се користи за физичко и логично поврзување на електронска комуникациска терминална опрема (АДСЛ опрема: модем, рутер, IAD (уред со интегриран пристап)) за да му се овозможи на Претплатникот да ги користи услугите кои се обезбедени на мрежата.

Мрежна Пристапна Точка значи точка на мрежата која се користи за физичко и логично поврзување на друга мрежа, за да и се овозможат на Партнерот услугите кои се обезбедени на мрежата.

Услуга значи Услуга која МКТ и ја обезбедува на другата Страна и која може да припаѓа на една од следните категории:

- а) Големопродажна битстрим услуга;
- б) Услуга за битстрим пристапен линк;

Барање значи Барање за Услуги доставено од Партнерот во согласност со релевантните одредби од Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

Време На Прекин На Услуга значи времетраење помеѓу препознавањето (известувањето) на грешката до моментот на повторно воспоставување на услугата.

Годишно Време На Прекин На Услуга значи севкупното годишно Време На Прекин На Услугата како резултат на поединечните прекини на услугата во една календарска година.

Годишна Достапност значи однос на оперативниот дел од одреден севкупен годишен период (нормална работна состојба) применет на целата календарска година. Периодите на прекин кои настапуваат како резултат на Планирано Одржување не се земаат во предвид во вредноста на Годишна Достапност.

Достапност значи времето кога услугата е оперативна во согласност со основните принципи дефинирани во ITU-T Препораката E.800. По 10 (десет) последователни Секунди Со Повеќекратни Грешки започнува период на прекин на работењето. Овие 10 (десет) секунди припаѓаат на неоперативниот период. После 10 (десет) последователни Секунди Без Повеќекратни Грешки започнува оперативниот период.

Време На Отстранување На Грешка значи време помеѓу препознавање на грешката од страна на МКТ и повторното воспоставување на Услугата. Партнерот може да доставува извештаи за пречки во работно време од 8:00 до 16:00 часот секој работен ден.

Планирано Одржување значи во согласност со ITU-T Препораката E.800 точка 5504 привремен прекин на Услугата со цел одржување, обновување, замена на софтвер, проширување или кои било други слични активности, од напред испланирани и координирани со другата Страна.

Еднократен Надомест значи надомест кој Партнерот треба да му го плати на МКТ со првата употреба на дадената Услуга.

Месечен Надомест значи надомест кој Партнерот треба да му го плаќа редовно на МКТ за користење на дадената Услуга.

Надомест За Услуга значи надомест кој Партнерот треба да му го плати на МКТ во дадениот месец како Еднократните Надоместоци и Месечните Надоместоци кои се применуваат за Услугите кои ги користела Страната Барател во дадениот месец или пред дадениот месец, но кои се уште не се фактуирани (вклучувајќи го збирот на износите на ДДВ).

Компензација значи порамнување на меѓусебните побарувања и обврски помеѓу Страните во дадено време, без разлика дали ваквите побарувања и обврски биле заостанати во времето на компензацијата.

Агенција За Електронски Комуникации значи независно регулаторно тело основано според Законот За Електронски Комуникации.

Времетраење наведено во форма на даден број на „**дено**ви“ значи календарски денови класифицирани како работни денови според македонската регулатива.

Времетраења наведени како даден број на „**недели**“, „**месеци**“ или „**години**“ се толкуваат како календарски недели, месеци или години, освен доколку дадениот контекст не наведува поинаку.

Кога во контекстот се бара месецот да се толкува како времетраење, тогаш времетраењето ќе започне на денот кој следи по референтниот датум на времетраењето, и

а) ќе трае до денот во следниот месец кој е ист со денот на референтниот датум, или доколку нема таков датум во наредниот месец, тогаш

б) ќе трае до последниот ден од наредниот месец.

Каде што во контекстот се бара, зборовите во единица можат да имаат значење и на множина и обратно.

Битстрим пристап или Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга е електронска комуникациска услуга со која меѓусебно се поврзуваат Мрежна Завршна Точка со Мрежната Пристапна Точка од страна на МКТ за Партнерот со цел овозможување електронска комуникациска услуга и истата се наплаќа. Оваа Услуга во себе ги содржи Големопродажна битстрим услуга и Услуга за битстрим пристапен линк.

Големопродажна битстрим услуга или **Услуга за АДСЛ пристап** е наменета за поврзување на Мрежната Завршна Точка на МКТ со Точка на присуство на МКТ, а во себе вклучува АДСЛ пристапен линк со капацитет за пренос за бродбенд услуги во двете насоки со асиметрични канали за пренос. Услуга за АДСЛ пристап извршува пренос на податоци од секоја Мрежната Завршна Точка до Точка На Присуство на МКТ, а со тоа големопродажниот Партнер ќе може да определи какви кориснички услуги ќе добива неговиот краен корисник.

Големопродажна битстрим услуга или Услуга за АДСЛ пристап претставува брз пристапен линк до просториите на крајниот корисник (дел на краен корисник) обезбеден од Македонски Телеком АД.

Услуга за битстрим пристапен линк е услуга која ја обезбедува МКТ на Партнерот и ги поврзува Мрежна Пристапна Точка со Точката На Присуство на МКТ.

Ниво на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга ја претставува целосната Услуга од **Мрежната Завршна Точка до Мрежна Пристапна Точка** во мрежата на Македонски Телеком АД. Во Мрежната Пристапна Точка се врши предавање на Услугата на Операторот-корисник. Македонски Телеком АД според техничките можности на Мрежата нуди 2 различни Нивоа на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга:

- **Ниво 2:** Македонски Телеком АД дава пристапен линк до ДСЛ краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на IP. Операторот-корисник управува со серверот за далечински пристап до бродбенд (BRAS-broadband remote access server) и има можност да ги промени неговите параметри, во зависност од типот на BRAS. На ова ниво Операторот-корисник може да му обезбедува на својот краен корисник услуги со различни технички карактеристики.

- **Ниво 3:** Македонски Телеком АД обезбедува пристапен линк до ДСЛ краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на ниво на IP. На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управувана мрежа, со што се овозможува Операторот- корисник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS со кој управува Операторот.

- **Ниво 4 (Препродажба):** Македонски Телеком АД обезбедува пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, а исто така обезбедува и поврзување на Операторот-корисник на јавната IP мрежа на Интернет, при што услугата што му ја обезбедува Македонски Телеком АД на Операторот-корисник е иста со онаа што Македонски Телеком АД им ја обезбедува на своите претплатници. Операторот-корисник не треба да има своя инфраструктура, единствено што треба да направи е услугата да ја понуди на пазарот (да ја брендира), испорача и наплати. На ова ниво нема потреба од обезбедување на Услуга за битстрим пристапен линк, бидејќи Операторот-корисник нема да се поврзе на директно мрежата на Македонски Телеком АД, туку само ќе ја препрдава неговата ДСЛ услуга.

2.Поими и значење на поимите

IPTV – Internet Protocol Television, услуга за дигитална телевизија која користи Интернет протокол

IP/MPLS - Internet Protocol / MultiProtocol Label Switching, Интернет протокол / Мулти протоколна комутација

VoD – Video on demand, видео на барање

VoIP - Voice over Internet Protocol, говорна услуга која користи Интернет протокол

STB - Set Top Box, приемник на сигнал за дигитална телевизија

IAD – Уред со интегриран пристап

ПРИЛОГ 2-1. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 2

1.1 Услугата за битстрим пристап се однесува на комплетниот систем кој обезбедува поврзување на Мрежната Пристапна Точка со соодветните Мрежни Завршни Точки (АДСЛ терминална опрема кај Претплатникот), а во себе ги содржи Големопродажната битстрим услуга како и Битстрим пристапниот линк.


1.2 Услуга за битстрим пристап на Македонски Телеком АД на ниво 2 се нуди на агрегациска мрежа (Точка На Присуство на Македонски Телеком АД). За да нема забуни во толкувањето на нивото на кое се нуди Големопродажната Услуга за битстрим пристап, ова ниво е идентично со Ниво 2 од Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга наведено во Член 13 точка б), но бидејќи Македонски Телеком АД нема ATM технологија во својата мрежа го нуди ова ниво на соодветна технолошка IP платформа или агрегациска мрежа.

2 Опрема и мрежни ресурси на Операторот-корисник

Услуга за битстрим пристап на ниво 2 е обезбедување на брз пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на IP-PoP. Операторот-корисник управува со серверот за далечински широкопојасен пристап (BRAS– broadband remote access server) и има можност да ги промени неговите параметри, во зависност од типот на BRAS. Бидејќи операторот-корисник управува со сопствена IP мрежа, самиот го гарантира квалитетот на услугата.

3 ДЕТАЛЕН ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП

3.1 Услугата за битстрим пристап се содржи од:



3.2 Битстрим пристапниот линк може да се реализира преку воспоставување на Етернет конекција на 1G или 10G оптички интерфејс. Операторот корисник е обврзан да има PoP(BRAS) на бараната локација од наведените точки на присуство на МКТ (табела во Член 2) каде што Операторот-корисник има крајни корисници.

3.3 Операторот-корисник мора да ги исполнi следните услови:

3.3.1 Операторот корисник мора на својот краен корисник да му обезбеди PPPoE Client Software

3.3.2 Структурата на корисничкото име кое Операторот–корисник ја доделува на крајниот корисник мора да соодветствува на договорениот мрежен профил. Името на доменот мора да биде единствено доделен на Операторот-корисник на ИП мрежата на МКТ.

3.3.3 За автентификација на крајниот корисник Операторот-корисник може да користи било кој од PAP и CHAP протоколите. Доставувањето на корисничкото име и лозинката на крајниот корисник е обврска на Операторот-корисник.

3.3.4 Операторот-корисник мора да има BRAS (Broadband Remote Access Server) кој е компатибilen со ИП мрежата на МКТ (Ethernet based BRAS). BRAS-от на Операторот корисник треба да препознава VLAN tag_ирани пакети.

3.3.5 Операторот–корисник е одговорен за авторизација и автентификација на крајниот корисник. Операторот-корисник доделува ИП адреса и кориснички профил. Податоците за крајните корисници се во надлежност на Операторот-корисник.

3.3.6 Пред активирање на услугата, Операторот-корисник мора однапред да достави документација за локацијата и конфигурацијата на рутерот (хардверска и софтверска конфигурација)

3.4 Стандардно обезбедување на услугата

Во согласност со техничките можности и можностите за одржување на ИП мрежата на МКТ, Услугата за битстрим пристап се состои од:

3.4.1 Воспоставување на пристап и пренос на податоци

3.4.1.1 МКТ воспоставува пристап на својата ИП мрежа и овозможува пренос на податоци со пристапни брзини од 1G и 10G од Точката на присуство на Операторот-корисник (Мрежната Пристапна Точка) до Точката на присуство на МКТ.

3.4.1.2 Пристапниот линк е од “точка-точка” природа воспоставен на Ethernet ниво. Брзината на пристапниот линк ќе биде предмет на договор при размена на технички информации.

3.4.1.3 Операторот корисник треба да пристапи на ИП мрежата на МКТ на одредена Точка на присуство на МКТ на чие подрачје сака да нуди големопродажна битстрим услуга на крајните корисници.

3.4.1.4 На барање на Операторот-корисник, треба да ги добие од МКТ потребните описи на интерфејси на рутерот на Операторот-корисник кои вклучуваат потребни рутирачки информации за комуникација на рутерот на Операторот-корисник со опремата на МКТ.

3.4.2 Автентикација, Авторизација и Accounting (AAA)

3.4.2.1 Автентикацијата, Авторизацијата и Accounting_от на крајниот корисник е исклучиво во надлежност на Операторот-корисник. МКТ нема никаков надзор врз ниеден од горенаведените процеси. Притоа Операторот-корисник ја превзема обврската за одржување на базата со податоци за сопствените корисници, оперирање со неа и наплата. Истиот е должен да се грижи за безбедносниот аспект на сообраќајот кој произлегува од и кон неговите корисници.

3.4.2.2 На барање на Операторот-корисник, МКТ може да проследи трет автентикациски параметар (Line ID) со што се унифицира AAA сесијата на секој корисник и се избегнува можноста за злоупотреба на автентикациските параметри помеѓу корисниците.

3.4.3 Пренос на податоци

Преносот на податоци се одвива преку отворена Layer 2 врска во која се пренесуваат и AAA пакетите и DATA пакетите од крајните корисници кон Операторот-корисник.

3.4.4 Мрежните ресурси искористени за Големопродажната битстрим услуга опфаќаат:

- Дел од Главниот разделник (MDF)
- Порта на DSLAM опремата
- пренос преку агрегациската мрежа, до Точката на присуство на Македонски Телеком АД.

Подоленаведеното не е вклучено и не е дел од услугата за големопродажна АДСЛ услуга:

- Персонален компјутер;
- АДСЛ модем и неговите составни софтвери и драјвери, IAD, ИП телефон, STB и друго. Може да се користат само атестиирани модеми, IAD кои ги поддржуваат потребните АДСЛ стандарди.

3.4.5 Операторот-корисник на негово барања може да го изнајми IAD уредот (кој е прикажан на листата на СРЕ уреди) за што ќе плаќа надомест за изнајмување на ваква опрема дефиниран во Прилог 7 Надоместоци.

3.4.6 Доколку Операторот-корисник сака да го откупи IAD уредот кој тековно го користи, на негово барање МКТ ќе му пресмета надомест за откуп на IAD уредот според формулата претставена во Прилог 7 Надоместоци.

3.5 Техничка спецификација на Услугата за битстрим пристап

3.5.1 Технички карактеристики на битстрим пристап кои се предмет на оваа Понуда и се користат следните RFC спецификации:

- RFC 1994 (CHAP)
- RFC 2516 (PPP, PPPoE)
- RFC 2661 (L2TP)
- RFC 2865 (RADIUS)
- RFC 2868 (RADIUS Attributes for Tunneling Protocol Support)

- RFC 2827 (Abuse of IP-Addresses)

3.5.2 Технички карактеристики за битстрим пристапен линк се:

| | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Брзина на пренос | Уредување на приклучокот | Систем според ITU-T препорака |
| 1Gbit/s | LC – PC; 1000BASE-LX (до 10km) | Оптички интерфејс |
| 10bit/s | LC – PC; XFP 1310nm (до 10km) | Отички интерфејс |

3.5.3 Оптички разделник на кој треба да биде поврзан операторот-корисник треба да биде од типот Е2000/APC.

3.5.4 Табела на инсталирани капацитети:

| | Точка на Присуство | Инсталиран капацитет | Слободе капацитет |
|----|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | ТК Центар | 80x1G / 12x10G | 34x1G / 3x10G |
| 2 | ТК Центар 2 | 40x1G / 4x10G | 22x1G / 4x10G |
| 3 | Струмица | 60x1G / 8x10G | 1x1G / 6x10G |
| 4 | Карпош | 60x1G / 12x10G | 41x1G / 8x10G |
| 5 | Лисиче | 60x1G / 8x10G | 38x1G / 5x10G |
| 6 | Чаир | 60x1G / 8x10G | 44x1G / 3x10G |
| 7 | К Вода | 40x1G / 4x10G | 26x1G / x10G |
| 8 | Ченто | 60x1G / 4x 0G | 43x1G / x10G |
| 9 | Г.Петров | 40x1 / 4x10G | 26x1G / 2x10G |
| 10 | Т тово | 60x1G / 8x10G | 40x1G / 3x10G |
| 11 | Гостивар | 60x1G / 4x10G | 44x1G / 2x10G |
| 12 | Охрид | 60x1G / 8x10G | 38x1G / 5x10G |
| 13 | Битола | 40x1G / 4x10G | 1 x1G / 2x10G |
| 14 | Штип | 40x1G / 4x10G | 20x1G / 2x10G |
| 15 | К маново | 60x1G / 8 1 G | 40x1G / 3x10G |
| 16 | Струга | 40x1G | 17x1G |
| 1 | Ресен | 20x1G | 12x1G |
| 18 | Кичево | 20x1G | 9x1G |
| 19 | Прилеп | 40x1G | 26x1G |
| 20 | Кавадарци | 40x1G | 26x1G |
| 21 | Велес | 40x1G | 24x1G |
| 22 | Гевгелија | 20x1G | 12x1G |
| 23 | Радовиш | 20x1G | 13x1G |
| 24 | Коч ни | 40x1G | 5x1G |
| 25 | К.Палан а | 20x1G | 12x1G |
| 26 | Транспортен Центар | 40x1G / 4x10G | 36x1G / 2x10G |
| 27 | Неготино | 40x1G | 30x1G |

3.6 Параметри на Битстрим Пристапот

3.6.1 Услугата за битстрим пристап обезбедува транспарентен пренос на податоци помеѓу Мрежните Завршни Точки и Мрежната Пристапна Точка на Партнерот.

3.6.2 Услугата за битстрим пристап може да биде побарана за Мрежни Завршни Точки на територија на Република Македонија со користење на тековните мрежни ресурси на МКТ за потребите на Партнерот и неговите крајни корисници.

3.6.3 Партнерот мора да ја користи Услугата за битстрим пристап линии според нејзината намена.

3.7 Цени, Фактуирање

3.7.1 Услугата за битстрим пристап е обезбедена од МКТ, а ја користи Партнерот.

3.7.2 Партнерот плаќа за Услугата за битстрим пристап еднократен надомест и месечен надомест според фактурата изработена од МКТ.

3.8 Управување

3.8.1 Страните не си обезбедуваат пристап на сопствените функции на мрежно управување

4 ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАПЕН ЛИНК

4.1 Услуга за пристапен битстрим линк е Етернет технологија кој имплементираат пристап на двете мрежи во Мрежната Пристапна Точка каде што е Партнерот присутен. Услуга за битстрим пристапен линк е конструирање на Етернет линк и оперирање со истите системи од страна на МКТ.


4.2 Компоненти на битстрим пристапен линк

4.2.1 Услуга за пристапен линк за битстрим пристап содржи две компоненти:

- Поврзување во објектот на МКТ;
- Поврзување помеѓу објектите.

4.3 Поврзување во објектот на МКТ

4.3.1 Во вој дел има поврзување директно со вод како што е покажано на следната слика (без употреба на опрема за пренос).



Слика 1 Секција поврзана со носечки вод

4.3.2 Компоненти на оваа секција:

- Опрема на извод со Етернет интерфејси од;
- кабел за поврзување помеѓу опремата во Изводот на мрежата со интерфејси од 1 и 10 Gbps и DDF/ODF и помеѓу DDF/ODF и влезната точка од опремата за пренос и соодветните конектори за кабелот за поврзување;
- DDF/ODF;
- носечки вод.

4.4 Поврзување и Колокација

4.4.1 Поврзувањето се однесува на линкот помеѓу влезната точка на опремата на пренос на страната на МКТ и DDF/ODF лоциран на страната на Партнерот – што ја поврзува излезната точка на Изводот на мрежата на битстрим пристап на МКТ на страната на Партнерот со интерфејси од 1 или 10 Gbps.

4.4.2 МКТ ќе обезбедува Услуга за битстрим пристапен линк во зависност од определената Колокација од страна на Партнерот:

- Битстрим пристапен линк до Физичката или Виртуелната колокација на Партнерот
- Битстрим пристапен линк до Оддалечената колокација на Партнерот

4.4.3 Услуга за битстрим пристапен линк ќе биде обезбедена од МКТ за поврзување на Точката на присуство на МКТ со Точката на присуство на Партнерот во Колокацииската Просторија, дефинирана во Член 2 од оваа Понуда. Услуга за битстрим пристапен линк не содржи било каква преносна опрема во себе.

4.4.4 Условите на средината и техничките услови за Колокација се описаны во Референтната понуда за разврзан пристапна локална јамка, а истите се применливи и за оваа Понуда за Битстрим пристап. За да нема забуни во толкувањето на овие одредби, Барателот може да нарача Колокација според Прилог 5 (Барање за Битстрим пристапен линк и Колокација) како дел од Оваа Понуда, а условите и одредбите за услугата за Колокација се содржат во Референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка.

5 ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

5.1 Услуга за битстрим пристапен линк може да се користи само за целите за поставување на битстрим пристап.

5.2 Пристапот се имплементира на географската локација на точката каде што е присутен Партнерот.

5.3 Користењето на Услуга за битстрим пристапен линк не може да биде пократко од 2 (две) години. После истекот на овој период користењето на Услуга за битстрим пристапен линк може да се обнови или продолжи на периодот за кој бил склучен.

5.4 МКТ е одговорен за обезбедување на Услуга за битстрим пристапен линк помеѓу точките на Присуство на МКТ и Мрежната Пристапна Точка.

5.5 Во случај на обезбедување на нова Услуга за битстрим пристапен линк, Партнерот е одговорен за имплементирање на поврзувањето на локацијата на Партнерот.

5.6 Интерфејсите од 1 Gbps или 10 Gbps помеѓу Мрежната Пристапна Точка и точката на присуство на Партнерот е дел од мрежата на Партнерот и мора да бидат обезбедени од Партнерот.

5.7 Мрежната Пристапна Точка е точката на примопредавање на услугата на DDF/ODF на МКТ на страната на Партнерот – лоциран на страната на Партнерот – што е и точка на пристап на услугата.

5.8 Партнерот не може да ги пренесе правата и обврските поврзани со Услуга за битстрим пристапен линк на било која трета страна.

5.9 Партнерот мора да ја користи Услуга за битстрим пристапен линк според нејзината намена.

5.10 Партнерот ќе биде одговорен за опремата на МКТ лоцирана во Мрежната Пристапна Точка како и за штетите предизвикани врз неа.

5.11 После прекинувањето на Услуга за битстрим пристапен линк Партнерот треба да му ја врати опремата на МКТ инсталерирана во неговите простории во идентична форма како и пред инсталацијата на услугата.

5.12 Управување

5.12.1 Страните не си обезбедуваат притап на сопствените функции на мрежно управување

ПРИЛОГ 2-2. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 3

1.1 Услугата за битстрим пристап се однесува на комплетниот систем кој обезбедува поврзување на Мрежната Пристапна Точка со соодветните Мрежни Завршни Точки (АДСЛ терминална опрема кај Претплатникот), а во себе ги содржи Големопродажната битстрим услуга како и Битстрим пристапниот линк.


2 Опрема и мрежни ресурси на Операторот-корисник

Услугата за битстрим пристап на ниво 3 е обезбедување на брз пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на ниво на IP. На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управувана мрежа, со што се овозможува операторот-корисник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS со кој управува МКТ.


3 ДЕТАЛЕН ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП

3.1 Услугата за битстрим пристап се содржи од:

3.1.1 Ниво 3, обезбеден со BRAS од МКТ:



3.1.2 Ниво 3, обезбеден со BRAS од Партнерот:



3.2 Битстрим пристапниот линк може да се реализира преку воспоставување на Етернет конекција на 1G оптички интерфејс. Операторот корисник е обврзан да има Мрежна Пристапна Точка на централната локација во Скопје. (табела во Член 2.2).

3.3 Операторот-корисник мора да ги исполнi следните услови:

3.3.1 Операторот корисник мора на својот краен корисник да му обезбеди PPPoE Client Software

3.3.2 Структурата на корисничкото име кое Операторот–корисник ја доделува на крајниот корисник мора да соодветствува на договорениот мрежен профил. Името на доменот мора да биде еднозначно доделен на Операторот–корисник на ИП мрежата на МКТ.

3.3.3 За автентикација на крајниот корисник Операторот–корисник може да користи било кој од РАР и CHAP протоколите. Доставувањето на корисничкото име и лозинката на крајниот корисник е обврска на Операторот–корисник.

3.3.4 Операторот–корисник е одговорен за авторизација и автентикација на крајниот корисник. Операторот–корисник доделува ИП адреса и кориснички профил. Податоците за крајните корисници се во надлежност на Операторот–корисник.

3.3.5 Операторот–корисник е должен да се грижи за стабилноста на сопствените AAA сервери кои индиректо влијаат врз стабилноста на Proxy серверите на МКТ. Секој испад на AAA серверите, Операторот–корисник мора да го пријави на надлежните лица во МКТ.

3.3.6 Пред активирање на услугата, Операторот–корисник мора однапред да достави документација за локацијата и конфигурацијата на рутерот (хардверска и софтверска конфигурација)

3.4 Стандардно обезбедување на услугата

Согласно техничките можности како и можностите за одржување на мрежата на МКТ и неговата ИП мрежна платформа, големопродажната битстрим услуга се состои од следните услуги:

- обезбедување на пристап и пренос на интернет податоци;
- AAA Proxy – автентификација;
- пренос на податоци и
- обезбедување на поединечен АДСЛ пристап;

3.4.1 Воспоставување на пристап и пренос на податоци

3.4.1.1 МКТ воспоставува пристап на својата ИП мрежа и овозможува пренос на податоци со пристапни брзини до 1 Gbps од Точката на присуство на Операторот–корисник (Мрежната Пристапна Точка) до Точката на присуство на МКТ.

3.4.1.2 Пристапниот линк е од “точка-точка” природа воспоставен на Ethernet ниво. Брзината на пристапниот линк ќе биде предмет на договор при размена на технички информации.

3.4.1.3 Операторот корисник треба да пристапи на ИП мрежата на МКТ на централната локација во Скопје (табела во Член 2.2), како единствена Точка на присуство на МКТ за обезбедување на битстрим пристап на Ниво 3.

3.4.1.4 На централната локација во Скопје, Операторот–корисник ќе биде поврзан на Broadband Remote Access Server (BRAS) кој е наменет исклучиво за терминирање на сообраќајот од крајните корисниците на Операторот–корисник. Со централниот BRAS управува МКТ.

3.4.1.5 На барање на Операторот–корисник, за обезбедување на поголема достапност на услугата Операторот–корисник ќе има можност (со претходно најавување и договор) да се поврзе на втора Мрежна Пристапна Точка (табела во Член 2.2).

3.4.1.6 На барање на Операторот–корисник, треба да ги добие од МКТ потребните описи на интерфејси на рутерот на Операторот–корисник кои вклучуваат потребни рутирачки информации за комуникација на рутерот на Операторот–корисник со опремата на МКТ.

3.4.2 Автентикација, Авторизација и Accounting (AAA)

3.4.2.1 Автентикацијата, Авторизацијата и Accounting _от на крајниот корисник е исклучиво во надлежност на Операторот–корисник. МКТ нема никаков надзор врз ниеден од горенаведените процеси. Притоа Операторот–корисник ја превзема обврската за одржување на базата со податоци за сопствените корисници, оперирање со неа и наплата. Истиот е должен да се грижи за безбедносниот аспект на сообраќајот кој произлегува од и кон неговите корисници.

3.4.2.2 На барање на Операторот–корисник, МКТ може да проследи трет автентикациски параметар (Line ID) со што се унифицира AAA сесијата на секој корисник и се избегнува можноста за злоупотреба на автентикациските параметри помеѓу корисниците.

3.4.2.3 На една точка на присуство Операторот–корисник може да терминира до 4000 корисници

3.4.3 Пренос на податоци

Преносот на податоци се одвива преку отворена Layer 2 врска во која се пренесуваат и AAA пакетите и DATA пакетите од крајните корисници кон Операторот–корисник.

Максималната SNR (Signal Noise Ratio) маргина за големопродажната битстрим услуга за пренос на

3.4.4 Мрежните ресурси искористени за Големопродажната битстрим услуга на ниво 3 опфаќаат:

- Дел од Главниот разделник (MDF)
- Порта на DSLAM опремата
- пренос преку агрегациската мрежа (IP мрежа)
- пренос преку централниот BRAS на Македонски Телеком АД (до Мрежната Пристапна Точка).

3.4.5 Подоленаведеното не е вклучено и не е дел од услугата за големопродажна АДСЛ услуга:

- Персонален компјутер;
- АДСЛ модем и неговите составни софтвери и драјвери , IAD, ИП телефон, STB и друго.
- Операторот-корисник за своите корисници треба да обезбеди ВоИП опрема (ИП телефон, модем или IAD уред) според листата на тестирана СРЕ опрема дефинирана во оваа Понуда.
- МКТ е обврзан да обезбеди технички услови кои мора да се во согласност со АДСЛ интерферијсот кон ДСЛАМ-от.

3.4.6 За пристап кон услугите на МКТ треба да се користи следната номенклатура на за VLANи:
PVC (1/32) номенклатура за пристап до интернет услугите, односно PVC (1/33) за ВоИП услуга и PVC (1/34) за ИПТВ услуга.

3.4.7 Операторот-корисник на негово барања може да го изнајми IAD уредот (кој е прикажан на листата на СРЕ уреди) за што ќе плаќа надомест за изнајмување на ваква опрема дефиниран во Прилог 7 Надоместоци.

3.4.8 Доколку Операторот-корисник сака да го откупи IAD уредот кој тековно го користи, на негово барање МКТ ќе му пресмета надомест за откуп на IAD уредот според формулата претставена во Прилог 7 Надоместоци.

3. 5 Техничките карактеристики и начинот на спојување на Операторот-корисник со мрежната платформа на МКТ за пристап на мрежата за интернет услуги

Со цел користење на битстрим пристап за обездшување на Интернет услуга за крајните корисници, Операторот корисник мора да ги исполни следните предуслови:

А) Општи предуслови


- Операторот корисник мора на својот краен корисник да му овозможи користење на PPPoE-Client-Software
 - Структура на корисничкото име (препознавање на операторот – корисник и суфикс) која Операторот-корисник ја доделува на крајниот корисник мора да одговара на договорениот профил на пристапната мрежа за која мора да постои можност за препознавање на пристапната техника која се употребува. Суфиксот мора да биде еднозначно доделен на Операторот корисник на ИП мрежната платформа на МКТ;
 - За автентификација на крајниот корисник операторот корисник може да користи PAP (Password Authentication Protocol) или CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) протоколи.
 - Доставувањето на корисничките имиња и лозинки на соодветен начин се обврска на Операторот корисник.

Б) - AAA Сервер


Самиот Оператор-корисник е надлежен за авторизација и автентификација на крајниот корисник. Операторот-корисник на секој краен корисник му доделува ИП адреса која за него е важечки профил (право на пристап, Idle timeout, максимално дозволено време за траење на сесијата итн.). Податоците на крајниот корисник се наоѓаат исклучиво во базата со податоци на Операторот корисник. Операторот корисник има потполна одговорност за тие податоци.

В) Пред активирање на услугата, поради ограничувања на пречките и поради тестирање на услугите Операторот корисник мора однапред да му овозможи на МКТ примерок од PPPoE-Client-Software-от , како и обезбедување на пристап за секој користен домеин (суфикс). Во случај на процес за активирање на услугата Операторот корисник мора да ги исполни барањата од пропишаните сценарија на тестовите за примопредавање.

Г) Пред активирање на услугите, поради ограничувања на пречките и поради тестирање Операторот корисник мора на МКТ однапред да му достави писмена документација за локација и конфигурација на рутерот.



Слика1 : Начин на реализација на големопродажната битстрим услуга користејќи АДСЛ технологија



Слика2 : Шема на VLAN за различни типови на услуги и VLAN управување со услугите

3. 6 Посебен виртуелен канал за ВоИП услуга

Посебниот виртуелен канал за ВоИП услуга им овозможува на операторите корисници обезбедување на говорни услуги базирани на ИП технологија користејќи ја мрежата на МКТ. Посебниот виртуелен канал за ВоИП услуга може да се изнајми само како додаток на големопродажната битстрим услуга за пристап на интернет. Слика 1 исто така го прикажува концептот на обезбедување на додатниот виртуелен канал за ВоИП услугата во рамката на големопродажната битстрим услуга.

Карakterистики на одделниот виртуелен канал за ВоИП (PVC-а)

- Ограничување на брзината на пренос од
 - 128 kb/s,
 - 256 kb/s и
 - 512 kb/s во двата правци
- CBR QoS со пренос од 1000 ќелии во секунда
- Сообраќајот кон Етернет агрегацијата определен во ВоИП VLAN оператор и означен со приоритет dot1p=6.

3. 6.1 Карактеристики на ВоИП услугите

Основни карактеристики за реализација на големопродажна битстрим услуга за обезбедување ВоИП услуги:

- Физичкиот интерфејс на точката на поврзување (Битстрим пристапен линк) е стандарден Етернет интерфејс- За секој оператор се воспоставува посебен Битстрим пристапен линк.
- Интерфејсот кон Операторот корисник на пристапната точка за примопредавање на сообраќајот е “тагиран”, односно во Етернет рамката се носат информации за VLAN-от спрема 802.1Q стандардот. Внатрешно дополнителен “tag” се наоѓа и пренесува информација во врска со приоритетите на секоја етернет рамка (dot1p).

- МКТ и операторот корисник се договораат околу тоа кој VLAN ќе се користи за реализација на големопродажната битстрим услуга за обезбедување на ВоИП услуги. МКТ е обврзан да понуди само VLAN- и кои се уште не се користат во Етернет мрежата на МКТ.

- Брзината на пренос за ВоИП услугите на точката на спојување ќе биде ограничена во двета правци (појдовен и дојдовен) од страна на МКТ на договорената брзина.

- За секоја ВоИП услуга за поединечен Оператор корисник дефиниран е посебен VLAN.

- Операторот корисник е должен да ги обезбеди сите предуслови за обезбедување на услуги што вклучува воспоставување PPP поврзување или DHCP доделувањето на адреса. МКТ мрежата служи исклучиво како L2 пренос до мрежата на операторот.

- MTU е 1500 бајти (ако се работи за DHCP базирана услуга). Е2Е MTU може да зависи од конфигурацијата на опремата на другите оператори.

- За секој корисник потребно е да се креира посебна виртуелена линија (PVC) за пристапната опрема (DSLAM)

- За секоја виртуелна линија која е одбележана во VLAN со дефиниран приоритет (dot1p = 6) е дозволено користење на една MAC адреса.

Точката на разграничување на корисничката локација е Мрежната завршна точка. Тоа останува идентична како и за интернет услугата без која ВоИП услугата не може да се реализира. Обезбедување на VoIP услуги на корисничката локација се врши преку истата точка, која служи за обезбедување на пристап до интернет.

3. 6.2 Потребни капацитети на точките на примопредавање

На секоја Мрежна пристапна точка потребно е да се одреди преносна брзина која е потребна за обезбедување на ВоИП услуги. За обезбедувањето на ВоИП услугите се користи коефициент на концентрација 1.5. Вкупната собрана брзина (BW) мора да биде barem еднаква на збирот на сите пристапни брзини на VoIP корисници (BW) на поединечниот оператор корисник поделена со коефициентот на концентрација

$$BW = \Sigma bw / 5$$

3.6.3 Посебен виртуелен канал за IPTV услуги

Посебниот канал за IPTV услуги им овозможува на операторите корисници да обезбедат дигитален телевизиски канал за своите крајни корисници користејќи ја IP мрежата на МКТ. Посебен виртуелен канал за IPTV услуга може да се обезбеди само како додаток на големопродажната битстрим услуга за интернет пристап. IPTV услуга вклучува пренос на дигитален телевизиски канал од Мрежната пристапна точка во мрежата на МКТ до локацијата на крајниот корисник или Мрежната завршна точка. Слика 1 исто така го прикажува концептот на обезбедување на додатниот виртуелен канал за IPTV услугата во рамката на големопродажната битстрим услуга.

3.6.3.1 Реализација на услугата за посебен IPTV виртуелен канал

Карактеристики на реализацијата на IPTV услугата на страна на корисникот:

- TV сообраќајот во живо (Live TV) е означен со кориснички приоритет (dot1p=5)
- VoD сообраќајот е означен со приоритет dot1p=5 во насока кон корисникот
- Вкупниот upstream сообраќај е означен со приоритет dot1p=5
- На крајниот корисник му се дозволува користење на една или две MAC адреси
- На опремата за пристап (DSLAM) се креира виртуелна линија за секој корисник
- Сообраќајот од сите крајни корисници на еден оператор се наоѓа во ист VLAN
- Потребно е да се обезбеди изолација на L2 помеѓу крајниот корисник поради употреба DHCP моделот

За имплементација на IPTV услугата потребно е креирање нови вирутелни линии (нови PVC-а) помеѓу корисничката опрема (модем,IAD) (под контрола на Операторот корисник) и DSLAM- мот (под контрола на МКТ). За IPTV услугата се користи PVC (1/34).

3.6.3.2 Карактеристи на IPTV виртуелни канали (PVC)

Сообраќај кон Ethernet агрегација мапиран во IPTV VLAN за Оператори корисници е означен со dot1p=5.

IPTV PVC користи VBR-nrt класа.

Сообраќајот во излезна насока е секогаш лимитиран на 512 kb/s.

Сообраќајот во дојдовен правец е лимитиран на 3M/b ако се работи за IPTV услуги со преносен сигнал.

3.6.3.4 Карактеристики на IPTV услугата

Основни карактеристики за реализација на IPTV услуга:

- Физички/логички интефејс на точка на спојување е стандарден Ethernet интерфејс 1Gbit/s или 10Gbit/s, т.е. Битстрим пристапниот линк е 1 или 10 Gbit/s.
- За секој оператор корисник се воспоставува посебна точка на пристап за примопредавање на сообраќајот преку Пристапниот битстрим линк.
- МКТ определува кој VLAN ќе се користи за реализација на IPTV услугата. МКТ е единствено задолжен да понуди VLAN кој се употребува во Ethernet /ИП мрежата на МКТ
- За секоја IPTV услуга за секој оператор корисник е дефиниран посебен VLAN.
- Операторот корисник е должен да ги обезбеди сите предуслови за овозможување услуга што вклучува воспоставување PPP поврзување или DHCP доделена адреса. Мрежата на МКТ служи исклучиво за L2 транспорт до мрежата на операторот.
- MTU е 1500 октети (ако се работи за DHCP базирана услуга). Е2Е MTU може да зависи од конфигурацијата на опремата на другиот оператор.
- За секој краен корисник потребно е да се креира посебна виртуелна линија (PVC) на пристапната опрема (DSLAM)
- Точка на разграничување на корисничка локације е Мрежната завршна точка. Овозможување IPTV услуга на крајниот корисник се одвива преку истите точки која служи за овозможување за пристап на интернет.

3.6.3.5 Капацитети потребни на точките за пристап на мрежата на МКТ

На секоја Мрежна завршна точка потребно е да се одреди преносна брзина која е потребна за реализација на IPTV услугата.

За дел од IPTV услуга каде сообраќајот се пренесува преку multicast (Live TV), вкупна закупена брзина (BW) зависи од бројот (NHD,NSD) и широкопојасен SD (bwSD) и HD (bwHD) канали.

Напомена: multicast сообраќајот користи multicast функционалност на Ethernet мрежата при што switch-от прави репликација на влезната сообраќајна мрежа кон излезните порти со користење на IGMP snooping функцијата.

Зависно од бројот и распоредот на Мрежните завршни точки се користи капацитетот на Битстрим пристапните линкови (Ethernet агрегација) и во случај да сите корисници гледаат ист канал (минимален капацитет на Битстрим пристапниот линк е искористен)

$$BW = bwSD * NSD + bwHD * NHD$$

3.6.4 Општи одредби за обезбедување на ВоИП и ИПТВ услуги

3.6.4.1 Потребно е креирање на соодветен број на VLAN-и (IEEE 802.1Q) за Операторот-корисник поради безбедносни причини согласно слика 1. МКТ ќе биде одговорен за доделување 4 VLAN-и (IEEE 802.1Q) за Операторот-корисник, како што следи:

- VLAN за управување на CPE уредите
- VLAN за пренос на VoIP услуга
- VLAN за пренос на Интернет услуга
- VLAN за пренос на IPTV услуга.

VoIP и IPTV сообраќајот ќе терминираат врз постоечките PoP рутери – Ethernet агрегатори на МКТ кои се дистрибуирани по локации. МКТ ќе биде одговорен за доделување на ИП адреси за VoIP, IPTV и пакети за управување на CPE уредите Операторот-корисник ќе обезбеди pool од ИП адреси по услуга и по локација.

3.6.4.2 Проследување на DHCP и VoIP пакетите до Операторот-корисник преку DHCP relay.

Проследување на IPTV пакетите преку multicast ќе се врши во точката на поврзување, а тоа е рутерот МКТ кој воедно ќе биде и rendezvous point. На барање на операторот корисник поради

Понуда за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга поголема стабилност на услугата може да се обезбеди уште една точка на поврзување на различен рутер од МКТ мрежата, а тие два рутери ќе се исконфигурираат како примарен и backup rendezvous point RP. Понатаму ќе се креира multicast tree, само со однапред дефинирани и доделени multicast IP адреси од страна на МКТ.

Протокот на битстрим пристапниот линк ќе биде дефиниран во согласност со бројот на крајни корисници и број на IPTV канали на Операторот-корисник, со дефинираните капацитет од 1 Gbps или 10 Gbps .

На барање на Операторот-корисник може да се обезбеди резервен линк за заштита на друг рутер.

3.6.4.3 Операторот-корисник треба да ги исполнi следните услови

3.6.4.3.1 Операторот-корисник мора да има рутер (Ethernet aggregator) кој е компатибilen со IP мрежата на МКТ (Ethernet based router). Рутерот на Операторот корисник треба да препознава VLAN tag_ирани пакети, да биде компатибilen со мултикал и IGMP протоколот.

3.6.4.3.2 Пристапниот линк е од “точка-точка” природа воспоставен на Ethernet ниво. Брзината на пристапниот линк ќе биде предмет на договор при размена на технички информации, а Операторот-корисник е одговорен за нејзиното димензионирање.

3.6.4.4 Автентикација, Авторизација и Accounting (AAA) за ИПТВ корисници

Автентикацијата, Авторизацијата и Accounting_от на крајниот корисник е исклучиво во надлежност на Операторот-корисник. МКТ нема никаков надзор врз ниеден од горенаведените процеси. Притоа Операторот-корисник ја превзема обврската за одржување на базата со податоци за сопствените корисници, оперирање со неа и наплата. Истиот е должен да се прижи за безбедносниот аспект на сообраќајот кој произлегува од и кон неговите корисници.

3.6.4.5 Пренос на податоци

Преносот на податоци се одвива преку отворена Layer 2 врска во која се пренесуваат VoIP, IPTV и пакетите за управување (Management) од крајните корисници кон Операторот-корисник. IPTV пакетите ќе се пренесуваат преку мултикал додека VoD пакетите преку уникаст.

Капацитетот на Битстрим пристапниот линк ќе биде дефиниран во согласност со број на крајни корисници на Операторот-корисник и бројот на канали пакетите и предвиден број на VoD содржини.

3.7 Техничка спецификација на Услугата за битстрим пристап

3.7.1 Технички карактеристики на битстрим пристап кои се предмет на оваа Понуда и се користат следните RFC спецификации:

- RFC 1994 (CHAP)
- RFC 2516 (PPP, PPPoE)
- RFC 2661 (L2TP)
- RFC 2865 (RADIUS)
- RFC 2868 (RADIUS Attributes for Tunneling Protocol Support)
- RFC 2827 (Abuse of IP-Addresses)
- RFC 2236 (IGMP)
- RFC 2730 (Multicast)
- RFC 3069 (VLAN)
- RFC 2131 (DHCP)

3.7.2 Технички карактеристики за битстрим пристапен линк се:

| Брзина на пренос | Уредување на приклучокот | Систем според ITU-T препорака |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1Gbit/s | LC – PC; 1000BASE-LX (до 10km) | Оптички интерфејс |

3.7.3 Оптички разделник на кој треба да биде поврзан операторот-корисник треба да биде од типот E2000/APC.

3.7.4 Табела на инсталирани капацитети:

| | Точка на Присуство | Инсталиран капацитет | Слободен капацитет |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|-------------|------|------|
| 1 | ТК Центар 1 | 4x1G | 3x1G |
| 2 | ТК Центар 2 | 4x1G | 3x1G |

*Напомена: Во моментот нема инсталарирано централен (дедициран) BRAS. Горната табела покажува дека доколку е инсталариран ваков централен BRAS, на него ќе има најмногу три пристапни точки. Доколку има потреба (барања од Оператори-корисници), може да се инсталираат повеќе вакви BRAS-ови.

3.8 Параметри на Битстрим Пристапот

3.8.1 Услугата за битстрим пристап обезбедува транспарентен пренос на податоци помеѓу Мрежните Завршни Точки и Мрежната Пристапна Точка на Партнерот.

3.8.2 Услугата за битстрим пристап може да биде побарана за Мрежни Завршни Точки на територија на Република Македонија со користење на тековните мрежни ресурси на МКТ за потребите на Партнерот и неговите крајни корисници.

3.8.3 Партнерот мора да ја користи Услугата за битстрим пристап линии според нејзината намена.

3.9 Цени, Фактурирање

3.9.1 Услугата за битстрим пристап е обезбедена од МКТ, а ја користи Партнерот.

3.9.2 Партнерот плаќа за Услугата за битстрим пристап еднократен надомест и месечен надомест според фактурата изработена од МКТ.

3.10 Управување

3.10.1 Страните не си обезбедуваат пристап на сопствените функции на мрежно управување

4 ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАПЕН ЛИНК

4.1 Услуга за пристапен битстрим линк е Етернет технологија кои имплементираат пристап на двете мрежи во Мрежната Пристапна Точка каде што е Партнерот присутен. Услуга за битстрим пристапен линк е конструирање на Етернет линк и оперирање со истите системи од страна на МКТ.


4.2 Компоненти на битстрим пристапен линк

4.2.1 Услуга за пристапен линк за битстрим пристап содржи две компоненти:

- а) Поврзување во објектот на МКТ; и
- б) Поврзување помеѓу објектите.

4.3 Поврзување во објектот на МКТ

4.3.1 Во вој дел има поврзување директно со вод како што е покажано на следната слика (без употреба на опрема за пренос).



Слика 1 Секција поврзана со носечки вод

4.3.2 Компоненти на оваа секција:

- а) Опрема на извод со Етернет интерфејси од;
- б) кабел за поврзување помеѓу опремата во Изводот на мрежата со интерфејси до 1 Gbps и DDF/ODF и помеѓу DDF/ODF и влезната точка од опремата за пренос и соодветните конектори за кабелот за поврзување;
- в) DDF/ODF;
- г) носечки вод.

4.4 Поврзување и Колокација

4.4.1 Поврзувањето се однесува на линкот помеѓу влезната точка на опремата на пренос на страната на МКТ и DDF/ODF лоциран на страната на Партнерот – што ја поврзува излезната точка на Изводот на мрежата на битстрим пристап на МКТ на страната на Партнерот со интерфејси до 1

4.4.2 МКТ ќе обезбедува Услуга за битстрим пристапен линк во зависност од определената Колокација од страна на Партнерот:

- Битстрим пристапен линк до Физичката или Виртуелната колокација на Партнерот
- Битстрим пристапен линк до Оддалечената колокација на Партнерот

4.4.3 Услуга за битстрим пристапен линк ќе биде обезбедена од МКТ за поврзување на Точката на присуство на МКТ со Точката на присуство на Партнерот во Колокациската Просторија, дефинирана во Член 2.2 од оваа Понуда. Услуга за битстрим пристапен линк не содржи било каква преносна опрема во себе.

4.4.4 Условите на средината и техничките услови за Колокација се описаны во Референтната понуда за разврзан пристапна локална јамка, а истите се применливи и за оваа Понуда за Битстрим пристап. За да нема забуни во толкувањето на овие одредби, Барателот може да нарача Колокација според Прилог 5 (Барање за Битстрим пристапен линк и Колокација) како дел од Оваа Понуда, а условите и одредбите за услугата за Колокација се содржат во Референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка.

5 ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

5.1 Услуга за битстрим пристапен линк може да се користи само за целите за поставување на битстрим пристап.

5.2 Пристапот се имплементира на географската локација на точката каде што е присутен Партнерот.

5.3 Користењето на Услуга за битстрим пристапен линк не може да биде пократко од 2 (две) години. После истекот на овој период користењето на Услуга за битстрим пристапен линк може да се обнови или продолжи на периодот за кој бил склучен.

5.4 МКТ е одговорен за обезбедување на Услуга за битстрим пристапен линк помеѓу точките на Присуство на МКТ и Мрежната Пристапна Точка.

5.5 Во случај на обезбедување на нова Услуга за битстрим пристапен линк, Партнерот е одговорен за имплементирање на поврзувањето на локацијата на Партнерот.

5.6 Интерфејсот од 1 Гбит/с помеѓу Мрежната Пристапна Точка и точката на присуство на Партнерот е дел од мрежата на Партнерот и мора да бидат обезбедени од Партнерот.

5.7 Мрежната Пристапна Точка е точката на примопредавање на услугата на DDF/ODF на МКТ на страната на Партнерот – лоциран на страната на Партнерот – што е и точка на пристап на услугата.

5.8 Партнерот не може да ги пренесе правата и обврските поврзани со Услуга за битстрим пристапен линк на било која трета страна.

5.9 Партнерот мора да ја користи Услуга за битстрим пристапен линк според нејзината намена.

5.10 Партнерот ќе биде одговорен за опремата на МКТ лоцирана во Мрежната Пристапна Точка како и за штетите предизвикани врз неа.

5.11 После прекинувањето на Услуга за битстрим пристапен линк Партнерот треба да му ја врати опремата на МКТ инсталрирана во неговите простории во идентична форма како и пред инсталацијата на услугата.

5.12 Управување

Страните не си обезбедуваат притап на сопствените функции на мрежно управување.


ПРИЛОГ 2-3. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП – НИВО 4

Услугата за битстрим пристап се однесува на комплетниот систем кој обезбедува поврзување на Мрежната Пристапна Точка со соодветните Мрежни Завршни Точки (АДСЛ терминална опрема кај Претплатникот), а во себе ја содржи само Големопродажната битстрим услуга, без Битстрим пристапен линк.

Услугата за битстрим пристап на Ниво 4 е обезбедување на брз пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, а исто така обезбедува и поврзување на операторот-корисник на јавната IP мрежа на Интернет, при што услугата што му ја обезбедува МКТ на Операторот-корисник е иста со онаа што МКТ им ја обезбедува на своите Претплатници.

3 ДЕТАЛЕН ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ ПРИСТАП

3.1 Услугата за препродажба на битстрим пристап се содржи од:



3.2 Стандардно обезбедување на услугата

3.2.1 МКТ треба да ги обезбеди следниве ресурси и функционалности:

- 3.2.1.1 бараниот број на порти на DSLAM,
- 3.2.1.2 креирање на потребен број на VLAN-и за Операторот-корисник поради безбедносни причини,
- 3.2.1.3 АДСЛ сообраќајот терминира врз постоечките BRAS рутери на МКТ кои се дистрибуирани по локации,
- 3.2.1.4 проследување на RADIUS пакетите (за автентикација, авторизација и наплата) до Операторот-корисник,
- 3.2.1.5 резервен линк за заштита, на барање на Операторот-корисник.

3.2.2 Операторот-корисник треба да ги исполнi следните услови:

- 3.2.2.1 на својот краен корисник да му обезбеди PPPoE Client Software
- 3.2.2.2 Структурата на корисничкото име кое Операторот–корисник ја доделува на крајниот корисник мора да соодветствува на договорениот мрежен профил. Името на доменот мора да биде еднозначно доделен на Операторот-корисник на ИП мрежата на МКТ.
- 3.2.2.3 За автентикација на крајниот корисник Операторот-корисник може да користи било кој од PAP и CHAP протоколите. Доставувањето на корисничкото име и лозинката на крајниот корисник кон МКТ преку соодветен налог е обврска на Операторот-корисник.
- 3.2.2.4 МКТ е одговорен за авторизација и автентикација и Accounting на крајниот корисник. МКТ ги поставува ИП адресата и корисничкиот профил во AAA серверите и останатите системи. Податоците за крајните корисници се во надлежност на Операторот-корисник.

3.3 Автентикација, Авторизација и Accounting (AAA)

- 3.3.1 Автентикацијата, Авторизацијата и Accounting_от на крајниот корисник е исклучиво во Верзија 3.1

надлежност на МКТ. МКТ ја превзема обврската за одржување на базата со податоци за корисниците на Операторот-корисник, оперирање со неа и наплата. МКТ е должен да се грижи за безбедносниот аспект на сообраќајот кој произлегува од и кон корисници на Оператор-корисник.

3.3.2 На барање на Операторот-корисник, МКТ може да проследи трет автентикациски параметар (Line ID) со што се унифицира AAA сесијата на секој корисник и се избегнува можноста за злоупотреба на автентикациските параметри помеѓу корисниците.

3.3.3 Секој испад на AAA серверите, МКТ мора да го пријави на надлежните лица на Операторот-корисник.

3.5 Техничка спецификација на Услугата за битстрим пристап

3.5.1 Технички карактеристики на битстрим пристап кои се предмет на оваа Понуда и се користат следните RFC спецификации:

RFC 1994 (CHAP)

RFC 2516 (PPP, PPPoE)

RFC 2661 (L2TP)

RFC 2865 (RADIUS)


RFC 2868 (RADIUS Attributes for Tunneling Protocol Support)

RFC 2827 (Abuse of IP-Addresses)

ПРИЛОГ 3: ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА

| Начин на достава | Услов за да се смета за доставено | Датум на достава |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курир | Потпис на потврдата за прием | Датум на испраќање доколку е доставено до 14 часот, т.е. денот по денот на испраќање доколку е доставено по 14 часот |
| Препорачано писмо | - | Третиот ден од денот на кој е испратено писмото |
| Препорачано писмо со потврда за прием | - | Датумот на прием назначен на потврдата за прием |
| Телеграма | - | Еден ден по датумот на испраќање |
| Телефакс | Потврда од факс машината на страната која праќа за успешно извршено праќање | Еден ден по датумот на испраќање на факсот |
| Електронска пошта | Страната која испраќа да добие одговор со неизменета содржина на пораката во своето електронско поштенско сандаче | Еден ден по датумот на испраќање на пораката |

ПРИЛОГ 4 : БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОЛЕМОПРОДАЖНА БИТСТРИМ (АДСЛ) УСЛУГА



**Барање за користење на големопродажна
битстрим услуга**

Партнер (факс: [XX XXXXXXXX], телефон : [XX XXXXXXXX]), e-mail:

Сериски број на Барањето:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Име и презиме / Назив на фирма: | |
| ЕМБ/МК/Жиро с/ка: | |
| Адреса каде што ќе се инсталира АДСЛ приклучок: | |
| Контакт телефон на крајниот корисник: | |
| Телефонски број на јавната телефонска линија за која се бара АДСЛ пристап* или самостоен битстрим пристап: | |

Линиска брзина на АДСЛ услугата: _____

- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> АДСЛ Основен – направи сам | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 1 Направи сам | <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 1 Направи сам |
| <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 2 Направи сам | <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 2 Направи сам |
| <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 3 Направи сам | <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 3 Направи сам |
| <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 4 Направи сам | |
| <input type="checkbox"/> АДСЛ тест | |

Терминална опрема (CPE)

- **IAD** од МКТ (со или без инсталација)_____
- **CPE** од Парнерот (избор од листата на опрема, Прилог 9)_____

3.2. Виртуелен канал

Вклучување на виртуелен канал

Исклучување _____ на _____ виртуелен
канал _____

Период на користење на АДСЛ услугата:

- 2 месеци 1 година неопределено

Забелешка:

* Доколку постои, т.е. крајниот корисник има телефонски број

.....
Датум

.....
Потпис

ПРИЛОГ 5 : БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАПЕН ЛИНК ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП И КОЛОКАЦИЈА

Доставено од _____ (Партнер)
 На: _____ (датум)

Референтен број на МКТ: _____

| Реден Број | Точка на Присуство на МКТ | Точка на присуство на Барателот | Брзина | Ниво на битстрим пристап – 2 или 3 | Колокација | Тип на Колокација | Постоечки пристапен линк | Промена на пристапен линк (брзина или парче) |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |

ПРИЛОГ 6 : КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НА МКТ

Сите барања за добивање на информации во врска со ова Понуда на МКТ се доставуваат во писмена форма на адресата на МКТ:

Македонски Телеком АД Скопје
Деловен центар за интерконекција и големопродажба
e-mail: bsa@telekom.mk
fax: [++389 2 3286326](tel:+38923286326)
Орце Николов бб
1000 Скопје

ПРИЛОГ 7: НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГАТА ЗА БИТСТРИМ ПРИСТАП

- Операторот-корисник може да побара од МКТ да му биде овозможено да го плати Еднократниот Надомест за Услугите за кои Страните имаат склучено Договор за 2 (две) или повеќе години на 24 еднакви месечни рати.
- Барањето на Операторот-корисник за плаќање на Еднократниот Надомест на 24 еднакви месечни рати се поднесува во форма на изјава на Операторот-корисник заедно со банкарската гаранција, а банкарската гаранција дополнително ја вклучува сумата за Еднократниот Надомест која е предмет на плаќање на еднакви месечни рати во Барањето за склучување на Општ Договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

3. Надоместоци применливи за Големопродажна битстрим услуга, ниво 2

3.1 Еднократни Надоместоци

3.1.1 Еднократен надомест за поставување на профил на Оператор-корисник

Еднократниот надомест за поставување на профил на Оператор-корисник ги вклучува трошоците за административните активности за големопродажба, поставување на профилот на Операторот-корисник, активностите за тестирање на поставувањата заедно со Операторот-корисник, обезбедувањето на Billing, трошоци за испорака на фактури.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Еднократен надомест за поставување на профил на Оператор-корисник | 52.226 ден. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|

3.1.2 Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга

Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга ги вклучува трошоците за проценка на техничките можности и административните активности за големопродажба. Еднократниот надомест за Големопродажна битстрим услуга се наплаќа само во случај на Индивидуален договор за Големопродажна битстрим услуга склучен на неопределено време.

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга | 847 ден. |
|-------------------------------------------------------|----------|

3.1.3 Еднократен надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга

Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга (Самостоен големопродажен широкопојасен пристап – Stand-alone Wholesale Bitstream Access) ги вклучува трошоците за поврзување на дадената Локална Јамка.

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга | 1.109 ден. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

3.2 Месечни Надоместоци

Месечните надоместоци за Големопродажна битстрим услуга се базирани на трошоци и определени од Агенцијата за електронски комуникации во Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија од 16 Октомври 2012 година..

Табела 1: Месечни надоместоци за Големопродажна АДСЛ :

| Пристапна брзина downlink\uplink | Ниво 2 (МКД) |
|----------------------------------|--------------|
| 2048/512 Kbps | 122,49 |
| 4096/768 Kbps | 129,41 |
| 6144/768 Kbps | 135,56 |
| 8192/1024 Kbps | 142,48 |
| 10240/1024 Kbps | 148,62 |
| 12288/1024 Kbps | 154,77 |
| 14336/1024 Kbps | 160,92 |
| 16384/1024 Kbps | 167,07 |

Табела 2: Месечни надоместоци за Големопродажна АДСЛ самостојна битстрим услуга:

| Пристапна брзина downlink\uplink | Ниво 2 (МКД) |
|----------------------------------------|--------------|
| 2048/512 Kbps | 332,49 |
| 4096/768 Kbps | 339,41 |
| 6144/768 Kbps | 345,56 |
| 8192/1024 Kbps | 352,48 |
| 10240/1024 Kbps | 358,62 |
| 12288/1024 Kbps | 364,77 |
| 14336/1024 Kbps | 370,92 |
| 16384/1024 Kbps | 377,07 |

3.3 Надоместоци применливи за Услуга за битстрим пристапен линк

3.3.1 Еднократни Надоместоци

3.3.1.1 Еднократен надомест за Услуга за битстрим пристапен линк

Еднократниот надомест за Услуга за битстрим пристапен линк ги вклучува трошоците за инсталација, набавка на оптички кабел, споен прибор за оптички кабли за 1 (еден) битстрим пристапен линк вклучувајќи проценка на техничките можности и административните активности за големопродажба.

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Еднократниот надомест за Услуга за битстрим пристапен линк | 194.375 ден. |
|------------------------------------------------------------|--------------|

3.3.2 Месечни Надоместоци

3.3.2.1 Месечен Надомест за Услуга за битстрим пристапен линк

Месечните надоместоци за Услуга за битстрим пристапен линк се базирани на трошоци и определени од Агенцијата за електронски комуникации во Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република македонија од 16 Октомври 2012 година.

| Должина | L2 - 1Gb (МКД) | L2 - 10Gb (МКД) |
|------------------|----------------|--------------------|
| Во зграда до 60m | 3.801,55 | 33.805,57 |
| До 2km | 7.843,55 | 37.847,58 |
| До 3km | 9.864,55 | 39.868,58 |
| До 4km | 11.885,56 | 41.889,58 |
| До 5km | 13.906,56 | 43.910,58 |
| До 6km | 15.927,56 | 45.931,59 |
| До 7km | 17.948,56 | 47.952,59 |
| До 8km | 19.969,56 | 49.973,59 |
| До 9km | 21.990,57 | 51.994,59 |
| До 10km | 24.011,57 | 54.015,60 |
| До 20km | 44.221,59 | 74.225,62 |
| До 30km | 64.431,61 | 94.435,64 |
| До 40km | 84.641,63 | 114.645,60 |
| До 50km | 112.454,75 | 144.863,19 |
| До 60km | 132.664,77 | 165.073,21 |
| До 70km | 152.874,79 | 185.283,23 |
| До 80km | 173.084,82 | 205.493,25 |
| До 90km | 200.897,93 | 225.703,27 |
| До 100km | 221.107,95 | 245.913,30 |

| МКТ– Партнер | | |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| До 110km | 241.317,98 | Понуда за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга 266.123,32 |
| До 120km | 261.528,00 | 286.333,34 |
| До 130km | 289.341,11 | 306.543,36 |
| До 140km | 309.551,13 | 326.753,39 |
| До 150km | 329.761,16 | 346.963,41 |

4. Надоместоци применливи за Големопродажна битстрим услуга, ниво 3

4.1 Еднократни Надоместоци

4.1.1 Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга

Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга ги вклучува трошоците за проценка на техничките можности и административните активности за големопродажба. Еднократниот надомест за Големопродажна битстрим услуга се наплаќа само во случај на Индивидуален договор за Големопродажна битстрим услуга склучен на неопределено време.

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Еднократен надомест за Големопродажна битстрим услуга | 847 ден. |
|-------------------------------------------------------|----------|

4.1.2 Еднократен надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга

Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга (Самостоен големопродажен широкопојасен пристап – Stand-alone Wholesale Bitstream Access) ги вклучува трошоците за поврзување на дадената Локална Јамка.

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга | 1.109 ден. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

4.2 Месечни Надоместоци

Месечните надоместоци за Големопродажна битстрим услуга се базирани на трошоци и определени од Агенцијата за електронски комуникации во Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република македонија од 16 Октомври 2012 година.

Табела 1: Месечни надоместоци за Големопродажни АДСЛ :

| Пристапна брзина downlink\uplink | Ниво 3 без BRAS (МКД) | Ниво 3 со BRAS (МКД) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2048/512 Kbps | 131,3 | 135,43 |
| 4096/768 Kbps | 146,14 | 153,99 |
| 6144/768 Kbps | 159,33 | 170,49 |
| 8192/1024 Kbps | 174,17 | 189,05 |
| 10240/1024 Kbps | 187,36 | 205,55 |
| 12288/1024 Kbps | 200,56 | 222,04 |
| 14336/1024 Kbps | 213,75 | 238,54 |
| 16384/1024 Kbps | 226,94 | 255,04 |

Табела 2: Месечни надоместоци за Големопродажна АДСЛ самостојна битстрим услуга:

| Пристапна брзина downlink\uplink | Ниво 3 без BRAS (МКД) | Ниво 3 со BRAS (МКД) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| 2048/512 Kbps | 341,3 | 345,43 |
| 4096/768 Kbps | 356,14 | 363,99 |
| 6144/768 Kbps | 369,33 | 380,49 |
| 8192/1024 Kbps | 384,17 | 399,05 |
| 10240/1024 Kbps | 397,36 | 415,55 |
| 12288/1024 Kbps | 410,56 | 432,04 |
| 14336/1024 Kbps | 423,75 | 448,54 |
| 16384/1024 Kbps | 436,94 | 465,04 |

4.3 Надоместоци применливи за Услуга за битстрим пристапен линк

4.3.1 Еднократни Надоместоци

4.3.1.1 Еднократен надомест за Услуга за битстрим пристапен линк

Еднократниот надомест за Услуга за битстрим пристапен линк ги вклучува трошоците за инсталација, набавка на оптички кабел, споен прибор за оптички кабли за 1 (еден) битстрим пристапен линк вклучувајќи проценка на техничките можности и административните активности за големопродажба.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Еднократниот надомест за Услуга за битстрим пристапен линк | 194.375 ден. |
| Конфигурација на VLAN во IP/MPLS мрежата (за секоја услуга посебно) | 25.320 ден. |

4.3.2 Месечни Надоместоци

4.3.2.1 Месечен Надомест за Услуга за битстрим пристапен линк

Месечните надоместоци за Услуга за битстрим пристапен линк се базирани на трошоци и определени од Агенцијата за електронски комуникации во Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија од 16 Октомври 2012 година.

| Должина | L3 - 1Gb (МКД) | L3 - 10Gb (МКД) |
|------------------|----------------|-----------------|
| Во зграда до 60m | 4.409,57 | 40.228,51 |
| До 2km | 8.451,57 | 44.270,52 |
| До 3km | 10.472,57 | 46.291,52 |
| До 4km | 12.493,58 | 48.312,52 |
| До 5km | 14.514,58 | 50.333,52 |
| До 6km | 16.535,58 | 52.354,53 |
| До 7km | 18.556,58 | 54.375,53 |
| До 8km | 20.577,59 | 56.396,53 |
| До 9km | 22.598,59 | 58.417,53 |
| До 10km | 24.619,59 | 60.438,54 |
| До 20km | 44.829,61 | 80.648,56 |
| До 30km | 65.039,63 | 100.858,58 |
| До 40km | 85.249,66 | 121.068,60 |
| До 50km | 114.278,81 | 153.552,64 |
| До 60km | 134.488,84 | 173.762,67 |
| До 70km | 154.698,86 | 193.972,69 |
| До 80km | 174.908,88 | 214.182,71 |
| До 90km | 203.938,04 | 234.392,73 |
| До 100km | 224.148,06 | 254.602,75 |
| До 110km | 244.358,08 | 274.812,78 |
| До 120km | 264.568,10 | 295.022,80 |
| До 130km | 293.597,26 | 315.232,82 |

| | | |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| МКТ– Партнер | | Понуда за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга |
| До 140km | 313.807,28 | 335.442,84 |
| До 150km | 334.017,31 | 355.652,86 |

4.3.3. Ценовник за дополнителни виртуелни канали за IPTV и VOIP и VoD

4.3.3.1 Еднократен надомест за дополнителен виртуелен канал

Еднократниот надомест за дополнителен виртуелен канал ги вклучува трошоците за поставување на виртуелниот канал и административните активности за големопродажба.

| | |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Еднократен надомест | МКД |
| Активација на дополнителен виртуелен канал (еднократно) | 180 |

4.3.3.2 Месечни надоместоци за дополнителен виртуелен канал

Месечните надоместоци за дополнителните виртуелни канали за VoIP и IPTV и надоместокот за виртуелен канал за VoD се базирани на трошоци и определени од Агенцијата за електронски комуникации во Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република македонија од 16 Октомври 2012 година.

4.3.3.2.1 Месечни надоместоци дополнителен виртуелен канал за VOIP

| Профил | Ниво 2 (МКД) | Ниво 3 без BRAS (МКД) | Ниво 3 со BRAS (МКД) |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 128/128 Kbps | 6,8 | 9,86 | 10,53 |
| 256/256 Kbps | 13,61 | 19,71 | 21,06 |
| 512/512 Kbps | 27,22 | 39,43 | 42,12 |

4.3.3.2.2 Месечни надоместоци дополнителен виртуелен канал за IPTV

| Пакет | Ниво 2 (МКД) | Ниво 3 без BRAS (МКД) | Ниво 3 со BRAS (МКД) |
|-------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 10xSD | 17,47 | 25,28 | 25,49 |
| 5xHD | 22,64 | 32,77 | 33,04 |

4.3.3.2.3 Надоместок за виртуелен канал за VoD

Овој надомест е пресметан според потрошениите MB транспорт на видео податоци.

| | Ниво 2 (МКД) | Ниво 3 без BRAS (МКД) | Ниво 3 со BRAS (МКД) |
|-------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| По MB | 0,0007 | 0,0012 | 0,0012 |

5. Надоместоци применливи за Големопродажна битстрим услуга, ниво 4

5.1 Еднократни Надоместоци

5.1.2 Еднократен надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга

Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга (Самостоен големопродажен широкопојасен пристап – Stand-alone Wholesale Bitstream Access) ги вклучува трошоците за поврзување на дадената Локална Јамка.

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Еднократниот надомест за Самостојна Големопродажна битстрим услуга | 1.109 ден. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

5.2 Месечни Надоместоци (стандардни)

Месечните надоместоци за Големопродажна битстрим услуга се определени според одредбите содржани во Член 8 од Правилникот за битстрим пристап, став (4).

Табела 1: Месечни надоместоци за големопродажни АДСЛ пакети

| Големопродажни АДСЛ пакети | Брзини на пристап (Kbps) | Вклучен податочен сообраќај, месечно | Месечен надомест за договор на неопределено време | Месечен надомест за договор на 1 година | Месечен надомест за договор на 2 години |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Основен – направи сам | 4096/768 | 30 GB | 355,42 ден. | 304,58 ден. | 253,73 ден. |
| Домашен 1 – направи сам | 8192/768 | 300 GB | 609,66 ден. | 558,81 ден. | 457,12 ден. |
| Домашен 2 – направи сам | 12288/768 | 300 GB | 882,97 ден. | 832,12 ден. | 730,43 ден. |
| Основен Деловен – направи сам | 6144/1024 | 50 GB | 576,13 ден. | 423,59 ден. | 372,74 ден. |
| Деловен 1 – направи сам | 12288/1024 | 300 GB | 780,88 ден. | 628,34 ден. | 577,49 ден. |
| Деловен 2 – направи сам | 14336/1024 | 500 GB | 1.577,72 ден. | 1.425,18 ден. | 1.323,48 ден. |
| Деловен 3 – направи сам | 16384/1024 | 700 GB | 2.617,75 ден. | 2.465,21 ден. | 2.363,51 ден. |

После надминување на вклучениот податочен сообраќај на месечна основа, брзината на пристап се намалува на:

- а) 256/256 Kbps за Големопродажните АДСЛ пакети Основен – направи сам, Домашен 1 – направи сам и Домашен 2 – направи сам,
- б) 768/768 Kbps за Големопродажните АДСЛ пакети Основен Деловен – направи сам, Деловен 1 – направи сам, Деловен 2 – направи сам и Деловен 3 – направи сам.

| Големопродажен АДСЛ пакет на барање | Брзини на пристап (Kbps) | Надомест за пакет | Вклучен максимален сообраќај во GB |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Домашен на барање 1 (за 3 дена)* | 2048/512 | 59 ден | 10 GB сообраќај |
| Домашен на барање 2 (за 7 дена)* | 2048/512 | 118 ден | 25 GB сообраќај |

* Претплатниците на Операторот-корисник мора да имаат веќе инсталерирано IAD за да може да ги користат пакетите Домашен на барање 1 и Домашен на барање 2. Пакетите Домашен на барање може да се користат во период од 3 или 7 дена од моментот на поднесување на барање со максимален остварен сообраќај од 10 или 25 GB вклучен во надоместокот. По надминување на максималниот сообраќај брзината се намалува на 256/256 kbit/s, до истекот на 3 или 7 дена соодветно.

| Големопродажен АДСЛ пакет за тестирање | Брзини на пристап (Kbps) | Вклучен податочен сообраќај, месечно | Месечен надомест |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| АДСЛ тест * | 4096/768 | 10 GB | 0,00 ден |

* Операторот-корисник може да побара Големопродажен АДСЛ пакет за тестирање само за нови Претплатници (кои немаат користено широкопојасен интернет пристап) за период од 2 месеца. Брзината на пристап за услугата АДСЛ за тестирање е 4096/768 Kbps со вклучен податочен сообраќај од 10 GB месечно.

После надминувањето на вклучениот месечен податочен сообраќај од 10 GB, услугата за тековниот месец се прекинува.

Доколку корисникот на операторот – корисник сака да користи некоја големопродажна битстрим услуга после истекот на периодот од 2 месеца, операторот – корисник е должен да поднесе соодветно ново барање.

Оваа понуда почнува да важи од 2 Септември 2013 година.

Табела 2: Месечни надоместоци за големопродажни пакети за самостојна битстрим услуга

| Големопродажни пакети за самостојна битстрим услуга | Брзини на пристап (Kbps) | Вклучен податочен сообраќај, месечно | Месечен надомест за договор на неопределено време | Месечен надомест за договор на 1 година | Месечен надомест за договор на 2 години |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Основен – направи сам | 4096/768 | 30 GB | 457,12 ден. | 406,27 ден. | 355,42 ден. |
| Домашен 1 – направи сам | 8192/768 | 300 GB | 711,36 ден. | 660,51 ден. | 558,81 ден. |
| Домашен 2 – направи сам | 12288/768 | 300 GB | 984,67 ден. | 933,82 ден. | 832,12 ден. |
| Основен Деловен– направи сам | 6144/1024 | 50 GB | 728,67 ден. | 576,13 ден. | 474,43 ден. |
| Деловен 1 – направи сам | 12288/1024 | 300 GB | 933,42 ден. | 780,88 ден. | 679,18 ден. |
| Деловен 2 – направи сам | 14336/1024 | 500 GB | 1.730,26 ден. | 1.577,72 ден. | 1.476,02 ден |
| Деловен 3 – направи сам | 16384/1024 | 700 GB | 2.770,29 ден. | 2.617,75 ден. | 2.516,05 ден. |

После надминување на вклучениот податочен сообраќај на месечна осова, брзината на пристап се намалува на:

- 256/256 Kbps за Големопродажни пакети за самостојна битстрим услуга Основен – направи сам, Домашен 1 – направи сам и Домашен 2 – направи сам,
- 768/768 Kbps за Големопродажни пакети за самостојна битстрим услуга Основен Деловен– направи сам, Деловен 1 – направи сам, Деловен 2 – направи сам и Деловен 3 – направи сам.

6. Месечен надомест за Колокација

Месечните надомести поврзани со обезбедувањето и одржувањето на Колокација се наоѓаат во Прилог 8.Б од Референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка. Истите важат и за оваа Понуда, доколку можат да се применат во оваа Понуда. (Колокацијата е применлива само за Битстрим пристап на ниво 2 и 3, додека на ниво 4 нема потреба од Колокација).

7. Други надоместоци за битстрим услугата

- Промена на сопственик на АДСЛ линија (промената е можна само доколку и сопственоста на телефонскиот приклучок се менува на ист начин) – бесплатно;
- Преселба на големопродажниот АДСЛ пакет Направи сам на друга телефонска линија која е во сопственост на истиот краен корисник – 297 ден
- Привремено исключување на АДСЛ линија по барање на претплатник – 70 ден.

ДОДАТОК НА ПРИЛОГОТ 7 : ВРЕМЕНИ ПОНУДИ

ПРИЛОГ 8 :ПРИЈАВА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕЧКИ

1 Постапка

1.1 Партнерот е должен да го извести МКТ за настанатите пречки во одвивањето на услугата веднаш по настанувањето на пречката, т.е. по воочувањето на пречката од страна на Партнерот (во понатамошниот текст: Пријава на пречка). Пријавата на пречка се поднесува на образец дефиниран во додатокот на овој Прилог преку телефонски или преку електронска пошта. Бројот на телефонскиот како и е-маил адресата за поднесување на Пријава на пречки ќе бидат дефинирани во Договорот за големопродажни битстрим пристап со секој поединечен Партнер.

1.2 Во случај на усмена пријава на пречка, Партнерот мора да ја потврди пријавата на пречка со поднесување на образецот Пријава на пречка согласно претходно описаната постапка на пријава на пречка.

1.3 МКТ ќе започне со преземање на сите неопходни активности за идентификација и лоцирање на настанатиот дефект во рок од 1 (еден) час од моментот на примање на Пријавата испратена од Партнерот, за техничките средства и опрема која ја обезбедува МКТ за потребите на битстрим пристап, доколку известувањето е пристигнато во работно време (од 8.00 до 16.00 часот во работни денови).

1.4.1 Доколку Партнерот развие сопствен електронски интерфејс за оваа намена МКТ ќе обезбеди услуга за управување со пречки која ќе работи во работни денови од 08:00 до 20:00 часот. Ваквиот електронски интерфејс треба да биде целосно усогласен помеѓу двата оператора.

1.4.2. Вообичаено време на отстранување кое ќе се смета од моментот кога Пријавата на пречка е примена до отстранувањето на најмалку 80% од дефектите на Услугата за битстрим пристап изнесува 48 часа. МКТ ќе настојува да ги отстрани останатите пречки (кои учествуваат во максимален процент од 20%) во најкраток можен рок.

1.4.3. Доколку дефектот се случи во просторот на МКТ, времето за отстранување на дефектите за претплатници на Оператор-корисник треба да биде споредливо со времето за отстранување на дефекти за претплатници на МКТ, во рамки на отстапувања од најмногу 10% за било која страна. МКТ ќе води евидентија за времето на отстранување на пречки за битстрим пристап, како за своите така и за Претплатниците на Оператор-корисник. Според Правилникот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, МКТ извршените мерења ќе ги доставува до Агенцијата за електронски комуникации на годишна основа.

1.4.4 Годишната достапност на Услугата изнесува 96%, идентично како и за корисниците на МКТ.

1.5 Времето во кое на МКТ не му е овозможен пристап на локацијата на Претплатникот нема да биде сметано во времето потребно за отстранување на пречки.

Партнерот ги прима од Претплатникот пријавите за грешки кои влијаат на Претплатничките услуги која се обезбедува преку Големопродажна битстрим услуга.

1.6 Партнерот е обврзан да му ги надомести на МКТ сите трошоци кои би можеле да се појават при извршување на прегледот на исправноста на и/или поправката на терминалната опрема по Пријавата на пречка од страна на Партнерот ако МКТ утврди дека за пречката одговара Партнерот.


1.7 Доколку МКТ не успее да го запази рокот наведен во претходните ставови за отстранување на пречки и Партнерот ја отстрани пречката на сопствен трошок на начин и според условите дефинирани од МКТ за отстранување на пречки, соодветните трошоци на Партнерот ќе му бидат рефундирани од страна на МКТ.

1.8 Општиот договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга ќе содржи договорни казни и истите најмалку треба да ја покријат штетата што му е нанесена на Партнерот предизвикана од дефектот или штетата од прекинот на услугите на Претплатниците преку битстрим пристап за периодот на прекин.

**ДОДАТОК НА ПРИЛОГОТ 8 : ПРИЈАВА НА ПРЕЧКИ / ИЗВЕШТАЈ ОД ОТСТРАНУВАЊЕ
НА ПРЕЧКА**

Формулар за пријава на пречки за битстрим пристапен линк

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Партнер | МКТ |
| | Тел: Fax: e-mail: |
| | Дежурен: |
| | Број на пријава: |
| Податоци за пречката | |
| Детален опис/причина за пречката | |
| | |
| | |
| Локација / релација | |
| | |
| | |
| Назив на групата | |
| Влијание на пречката врз услуга | |
| Усогласени податоци за траење на пречката | |
| Почеток (дата/време) | |
| Крај (дата/време) | |
| Времетраење | |
| Партнер | МКТ |
| Име и Презиме | Име и Презиме |
| Потпис | Потпис |



Формулар за пријава на пречки за големопродажна битстрим (АДСЛ) услуга

Партнер (факс: [XX XXXXXXX], телефон : [XX XXXXXXXX]), е-майл:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Број за идентификација на пријавата на пречка: | | | |
| телефонски број*: | | | |
| Пречката ја пријавил:: | | | |
| Претплатник* | | | |
| Адреса: | | | |
| Датум и време на пријава на пречка: | | | |
| Датум и време на настанување на пречката: | | | |
| Контакт лице во крајната точка (име, тел. број): | | | |
| Телефонскиот број има сигнал? | Да Не | Линиска брзина на АДСЛ услуга: _____ | |
| | | <input type="checkbox"/> АДСЛ Основен – направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 1 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 2 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 3 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Домашен 4 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 1 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 2 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ Деловен 3 Направи сам <input type="checkbox"/> АДСЛ тест | |
| Краток опис на пречката: | | | |
| Резултат на првата проверка: (Х-не свети, Ц-црвено, З-зелено): | Power LED | Sync. LED | |
| | | | |
| Досега превземени активности: | | | |
| Потпис | | | |

Сервис за пријавување на пречки на МКТ (факс: , телефон : , е-майл:)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Сериски број на пријавата за пречка: | |
| Пријавата за пречка ја примил: | |

| | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Отстранување на пречки: | | |
| Отстранување на пречка започна: | | |
| Отстранување на пречка заврши: | | |
| Времетраење на прекинот на услугата: | | |
| Причина за пречка идентификувана од страна на МКТ: | | |
| <input type="checkbox"/> МКТ | <input type="checkbox"/> Виша сила | <input type="checkbox"/> Партнер |
| ----- | | |
| Потпис (Партнер) | | Потпис (МКТ) |

Потврда за изведба:

| | |
|-----------------|--|
| | |
| ----- Потпис | |

* Опциони пополнувања, доколку постојат податоци за Претплатник и телефонски број

ПРИЛОГ 9 : СЕРВИСНИ ПАКЕТИ ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖНА АДСЛ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА

Сервисни пакети за големопродажна АДСЛ услуга, ниво 4:

Со Договор за неопределено време:

Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Основен Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Основен Деловен Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 3 Направи сам

Со Договор за определено време од една година:

Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Основен Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Основен Деловен Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 3 Направи сам

Со Договор за определено време од две години:

Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Основен Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Домашен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 1 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 2 Направи сам
 Вкупно инсталации за големопродажен АДСЛ пакет Деловен 3 Направи сам

Големопродажна АДСЛ услуга, ниво 3:

| Пристапна брзина downlink\uplink | Број на склучени договори |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 2048/512 Kbps | |
| 4096/768 Kbps | |
| 6144/768 Kbps | |
| 8192/1024 Kbps | |
| 10240/1024 Kbps | |
| 12288/1024 Kbps | |
| 14336/1024 Kbps | |
| 16384/1024 Kbps | |

Големопродажна АДСЛ услуга, ниво 2:

| Пристапна брзина downlink\uplink | Број на склучени договори |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 2048/512 Kbps | |
| 4096/768 Kbps | |
| 6144/768 Kbps | |
| 8192/1024 Kbps | |
| 10240/1024 Kbps | |
| 12288/1024 Kbps | |
| 14336/1024 Kbps | |
| 16384/1024 Kbps | |

ПРИЛОГ 10 : ТЕСТИРАНА КОРИСНИЧКА ОПРЕМА(СРЕ)

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| IAD - Integrated access device | Thomson SpeedTouch 780 |
| | Thomson TG782 |
| | Pirelli DRG A225G |
| | Pirelli Discus TI7200_GP |
| | AVM Speedport W 503V |
| | AVM Speedport W 504V |
| | Sinope568+ R3 Home Gateway |
| | FRITZ!Box Fon WLAN 7113 |
| | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 |
| | FRITZ!Box Fon 5113 |
| | D-Link DVAG3671B |
| | Tecom AH2322 |
| | Alcatel CellPipe 7130 RG 6Ae.A2100 |
| | Huawei Echolife HG552i |
| | Arcadyan W504 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Home Network Equipment | Linksys WRT54G2 |
| | Linksys WWRT54GC |
| | Linksys WRT54GH |
| | Linksys WRT120N-EE |
| | Linksys WRT160N-EE |
| | D-Link DIR-300 |
| | D-Link DIR-524 |
| | D-Link DIR-655 |
| | ZyXEL NBG-460N |
| | Planet WRT- 416 |
| | AVM W101 - Bridge |
| | Fritz!WLAN repeater N/G |
| | HomePlug AV200Mbps |

| | |
|----------|-----------------|
| IP Phone | Yealink SIP-T18 |
| | Yealink SIP-T20 |
| | Yealink SIP-T22 |
| | Yealink SIP-T28 |
| | Huawei MC820 |
| | Huawei MC850 |
| | Linksys SPA 921 |
| | Linksys SPA 922 |

Доколку Операторот-корисник сака да користи своја СРЕ опрема за обезбедување на Интернет услуги на корисници кои користат телефонска говорна услуга од МКТ и истите веќе имаат поставен IAD уред со интегриран пристап од МКТ неопходен за обезбедување на телефонската говорна услуга и е сопственост на МКТ и управуван од МКТ, тогаш операторот-корисник треба да достави до МКТ листа на СРЕ опремата која сака да ја користи заедно со примероци од тестирањата на истата опрема.